

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 126

13 септември 2013, петок

година LXIX

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3010. Уредба за минималните технички стандарди и услови во поглед на опремата (хардверот), како и функционалноста на софтверот за електронското јавно наддавање.....	4	3014. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална Урбанистичка планска документација за изградба на лесна и незагадувачка индустрија - Г2 КО Пепелиште, општина Неготино.....	5
3011. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Е2-комунална супраструктура бензинска пумпна станица КО Струмица општина Струмица.....	4	3015. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс (погон за преработка на комунален безопасен отпад) во КО Алинци општина Прилеп.....	5
3012. Одлука за престанување со работење на Заводот за водостопанство на Република Македонија.....	4	3016. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија СРМ 7011 на КП бр.10 КО Костурино вон г.р. општина Струмица.....	6
3013. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на цевковод и мала хидроелектрична централа со референтен број 4 со пропратни објекти КО Ваташа општина Кавадарци.....	5		

	Стр.		Стр.
3017. <b>Одлука</b> за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за повеќенаменски комплекс за изградба на Б5-хотелски комплекс и Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Конопиште, општина Кавадарци .....	6	3024. <b>Одлука</b> за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за теални геолошки истражувања на минерална суровина - дијабаз на ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Стара Корија“, општина Липково.....	10
3018. <b>Одлука</b> за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица со придружно услужни објекти на регионален пат Р1101 КО Лениште, општина Прилеп .....	6	3025. <b>Одлука</b> за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - гранит на Друштвото за производство, трговија и услуги СТЕНТОН увоз-извоз с. Д.Оризари Битола ДОО на локалитетот „Билбил Камен“, општина Битола .....	12
3019. <b>Одлука</b> за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект за лесна и загадувачка индустрија со пратечки содржини на КО Старо Нагоричане, општина Старо Нагоричане .....	7	3026. <b>Одлука</b> за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - металични минерални суровини на KALTUN MADENCILIK SANAYI NAKLIYE VE AKARYAKIT TIKARET ANONIM SIRKETTI Турција на локалитетот „Гладница“, општина Кавадарци .....	14
3020. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Б3-големи угостителски единици КО Теново вон гр. општина Брвеница.....	7	3027. <b>Одлука</b> за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина – варовник на Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес на локалитетот „Лозенско брдо“, општина Штип.....	16
3021. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти за спорт и рекреација со придружни содржини во КО Кркља општина Крива Паланка.....	8	3028. <b>Одлука</b> за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина – варовник на Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес на локалитетот „Рзачки камен“ с. Стамер, општина Делчево....	16
3022. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на цевковод и мала хидроелектрична централа со реф. бр.1 со пропратни објекти во КО Страгово, општина Кавадарци .....	8	3029. <b>Одлука</b> за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина – кварц на Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес на локалитетот „Белучија“ општина Прилеп.....	16
3023. <b>Одлука</b> за продажба на недвижни ствари.....	9		

	Стр.		Стр.
3030. <b>Одлука</b> за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – металични минерални суровини на МИВ КН-СТРАКШАН ЕАД Бугарија на локалитетот „с. Сушица - Ново село“, општина Ново село.....	16	3038. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2013 година.....	19
3031. <b>Одлука</b> за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – бакар и злато на МИВ КНСТРАКШАН ЕАД Бугарија на локалитетот „Двориште“, општина Берово.....	17	3039. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2013 година.....	19
3032. <b>Одлука</b> за престанок на важење на Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – металични минерални суровини на МИВ КНСТРАКШАН ЕАД Бугарија на локалитетот „Саса“, општина Македонска Каменица.....	17	3040. <b>Правилник</b> за техничките и функционалните карактеристики на интегрираниот автоматски систем за управување, образецот на фискалната сметка, образецот на фискалното лого, издавањето на документ касова сметка за сторна трансакција, формата и содржината на книгата за дневни финансиски извештаи, начинот и постапката за издавање на дозвола за одобрување за користење на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, начинот на проверка и контрола на фискалните апарати и правилата за техничко одржување и сервисирање на истите.....	20
3033. <b>Одлука</b> за едностран раскин на договорот за концесија за детални геолошки истражувања на металични минерални суровини на локалитетот „Осогово“ општина Македонска Каменица и општина Крива Паланка.....	17	3041. <b>План</b> за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 2014 година.....	65
3034. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за овластување на Приватната здравствена установа - специјална болница по офталмологија „ЕУРОПИАН ЕЈЕ ХОСПИТАЛ“ од Скопје за вршење на дејноста – пресадување на очни ткива.....	17	3042. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинството, определувањето на носителот на правото и потребната документација за остварување и користење на правото на социјална парична помош.....	67
3035. <b>Одлука</b> за давање согласност на Тарифникот за дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за извршени геодетски работи од страна на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи.....	18	3043. <b>Решение</b> од Судскиот совет на Република Македонија .....	67
3036. <b>Одлука</b> за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини.....	18	3044. <b>Решение</b> од Судскиот совет на Република Македонија .....	67
3037. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј – Охрид.....	19	3045. <b>Решение</b> од Судскиот совет на Република Македонија .....	67
		3046. <b>Решение</b> од Судскиот совет на Република Македонија .....	67
		3047. <b>Решение</b> од Судскиот совет на Република Македонија .....	68
		3048. <b>Решение</b> од Судскиот совет на Република Македонија .....	68
		3049. <b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија .....	68
		<b>Огласен дел</b> .....	1-124

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3010.

Врз основа на член 10, став 7 од Законот за автокампови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

### УРЕДБА

#### ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ СТАНДАРДИ И УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА ОПРЕМАТА (ХАРДВЕРОТ), КАКО И ФУНКЦИОНАЛНОСТА НА СОФТВЕРОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

##### Член 1

Со оваа уредба се пропишуваат техничките стандарди и услови во поглед на опремата (хардверот), како и функционалноста на софтверот за електронското јавно наддавање.

##### Член 2

Софтверот за електронското јавно наддавање кој функционира како централна веб апликација, која ќе се води при Заедницата на единиците на локалната самоуправа, потребно е да ги исполнува следните минимални технички стандарди и услови:

- Најмалку два сервери со минимални карактеристики;
- Четири јадрен процесор со 2 GHz брзина на процесор;
- Четири GB RAM меморија;
- Два хард диска од по 120 GB (2x120 GB) поврзани во RAID технологија;
- Мрежен контролер;
- Оптички уред CD/DVD RW;
- Графичка карта со VGA излез;
- Влезно излезни единици: тастатура, маус, монитор;
- Еден уред за непрекинато напојување со електрична енергија UPS (Unlimited –Power Supply) 750 Watt;
- Мрежен уред за поврзување на целиот систем;
- Оперативен систем кој обезбедува работна платформа за функционирање на софтверот за електронско јавно наддавање;
- Централизирано безбедно решение со антивирус кое обезбедува сигурност на целиот систем на упади, вируси и ја гарантира сигурноста на целиот систем;
- Интернет апликациски сервер кој ги обезбедува сите функции во позадина, а кои се потребни да функционира софтверот за електронското јавно наддавање;
- База на податоци за нормално функционирање на софтверот за електронско јавно наддавање каде што ќе се складираат податоците и ќе се чуваат безбедни;
- Ваккуп решение за базите со податоци и
- Изнајмена симетрична интернет линија со загарантирана брзина од 2 Mbit/s брзина на симнување (download) и 2 Mbit/s (upload) и загарантирана достапност до интернет од 99,99% од времето.

##### Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6040/1  
10 септември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

## 3011.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА КО СТРУМИЦА ОПШТИНА СТРУМИЦА

##### Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Е2-комунална супраструктура бензинска пумпна станица КО Струмица, општина Струмица.

##### Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 1558м<sup>2</sup> ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
7866	Струмица	Чамлак	нива	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот офат:				2633м <sup>2</sup>

##### Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5573/1  
27 август 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

## 3012.

Врз основа на член 35 став 1 точки 4 и 5, член 36 став 1 од Законот за установите („Службен весник на Република Македонија“ бр.32/2005, 120/2005 и 51/2011) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.9.2013 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТЕЊЕ НА ЗАВОДОТ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува со работа Заводот за водостопанство на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5852/1  
10 септември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

**3013.**

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 106/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЦЕВКОВОД И МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 4 СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ КО ВАТАША ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на цевковод и мала хидроелектрична централа со референтен број 4, со пропратни објекти, КО Ваташа, општина Кавадарци.

**Член 2**

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена со површина од 33046 м<sup>2</sup>, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
2775-дел	Ваташа	Катуниште Долни	Инт.лозје	4
3474-дел	Ваташа	Катуниште	пасиште	4
3470/2-дел	Ваташа	Катуниште	Инт.лозје	4
3471-дел	Ваташа	Катуниште	нива	4
3515-дел	Ваташа	Ка Осој	Инт.лозје	5
3539-дел	Ваташа	Манастир	пасиште	4
3541-дел	Ваташа	Манастир	пасиште	4
3452-дел	Ваташа	Катуниште Брдаровци	пасиште	7
3451-дел	Ваташа	Манастир	пасиште	4
3318-дел	Ваташа	Брдарови Ораи	пасиште	7
3314-дел	Ваташа	Брдарови Ораи	пасиште	4
3319-дел	Ваташа	Брдарови Ораи	пасиште	4
3280-дел	Ваташа	Брдарови Ораи	Инт.лозје	5
3282/1-дел	Ваташа	Брдарови Ораи	нива	6
3283/1-дел	Ваташа	Брдарови Ораи	нива	6
3283/2-дел	Ваташа	Брдарови Ораи	пасиште	5
3279-дел	Ваташа	Брдарови Ораи	Инт.лозје	4
3388-дел	Ваташа	Врчвата виорот	пасиште	4
3254-дел	Ваташа	Коштанот Јашарица	нива	6
3252/1-дел	Ваташа	Арловец Коштанот	нива	6
3256-дел	Ваташа	Арангеловац	лозје	5
3257-дел	Ваташа	Арловец Коштаниш	Инт.лозје	5
3246-дел	Ваташа	Арловац Коштани	пасиште	4
3258-дел	Ваташа	Арловац	пасиште	4
3260-дел	Ваташа	Арловац	нива	6
3576-дел	Ваташа	Арловец	нива	6
<b>Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат</b>				<b>56173м<sup>2</sup></b>

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5901/1  
27 август 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

**3014.**

Врз основа на член 49, став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА - Г2 КО ПЕПЕЛИШТЕ, ОПШТИНА НЕГОТИНО**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на лесна и незагадувачка индустрија -Г2 КО Пепелиште, општина Неготино.

**Член 2**

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 6055м<sup>2</sup>, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1555/0	Пепелиште	Мостиште	нива	3
<b>Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:</b>				<b>6147м<sup>2</sup></b>

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5904/1  
27 август 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

**3015.**

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 106/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, донесе



**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-**  
**НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО**  
**ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-**  
**КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА**  
**НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС (ПОГОН ЗА ПРЕРА-**  
**БОТКА НА КОМУНАЛЕН БЕЗОПАСЕН ОТПАД) ВО**  
**КО АЛИНЦИ ОПШТИНА ПРИЛЕП**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс (погон за преработка на комунален безопасен отпад) во КО Алинци, општина Прилеп.

**Член 2**

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 5771 м<sup>2</sup> ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
68	Алинци	Омец	нива	6
69	Алинци	Омец	нива	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				10366м <sup>2</sup>

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5914/1  
27 август 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**3016.**

Врз основа на член 49, став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-**  
**НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-**  
**ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИ-**  
**СТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАД-**  
**БА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА ТЕЛЕФО-**  
**НИЈА SRM 7011 НА КП БР.10 КО КОСТУРИНО**  
**ВОН Г.Р. ОПШТИНА СТРУМИЦА**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија SRM 7011 на КП бр. 10 КО Костурино вон г.р., општина Струмица.

**Член 2**

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 10	Костурино вон г.р.	Чардак	ливада	7
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				144м <sup>2</sup>

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5916/1  
27 август 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**3017.**

Врз основа на член 49, став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕ-**  
**НА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИ-**  
**ШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН**  
**ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ПОВЕКЕНАМЕНСКИ**  
**КОМПЛЕКС ЗА ИЗГРАДБА НА Б5-ХОТЕЛСКИ**  
**КОМПЛЕКСИ И Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА**  
**ИНДУСТРИЈА КО КОНОПИШТЕ, ОПШТИНА**  
**КАВАДАРЦИ**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за повеќенаменски комплекс за изградба на Б5-хотелски комплекси и Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Конопиште, општина Кавадарци.

**Член 2**

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 29587м<sup>2</sup>, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
678 0	КОНОПИШТЕ	Куманова Глава	нива	6
676 0	КОНОПИШТЕ	Куманова Глава	нива	6
680 0	КОНОПИШТЕ	Куманова Глава	нива	6
684 0	КОНОПИШТЕ	Куманова Глава	ливада	6
683 0	КОНОПИШТЕ	Куманова Глава	пасиште	3
681 1	КОНОПИШТЕ	Куманова Глава	пасиште	3
682 1	КОНОПИШТЕ	Куманова Глава	пасиште	3
675 2	КОНОПИШТЕ	Куманова Глава	пасиште	4
698 0	КОНОПИШТЕ	Куманова Глава	пасиште	3
685 1	КОНОПИШТЕ	Куманова Глава	пасиште	4
673 1	КОНОПИШТЕ	Куманова Глава	пасиште	4
679 0	КОНОПИШТЕ	Куманова Глава	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				34500м <sup>2</sup>

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5918/1  
27 август 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**3018.**

Врз основа на член 49, став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА СО ПРИДРУЖНО УСЛУЖНИ ОБЈЕКТИ НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р1101 КО ЛЕНИШТЕ, ОПШТИНА ПРИЛЕП**

#### ПРИЛЕП

##### Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Држана урбанистичка планска документација за изградба на бензиска пумпна станица со придружно услужни објекти на регионален пат Р1101 КО Лениште, општина Прилеп.

##### Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 12055м<sup>2</sup>, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
280	Лениште	Бара	нива	5
279	Лениште	Бара	нива	5
283	Лениште	Бара	нива	4
284	Лениште	Бара	нива	4
286/1	Лениште	Бара	нива	4
286	Лениште	Бара	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				15545м <sup>2</sup>

##### Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5935/1  
27 август 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

#### 3019.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ ЗА ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА СО ПРАТЕЧКИ СОДРЖИНИ НА КО СТАРО НАГОРИЧАНЕ, ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ**

##### Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект за лесна и загадувачка индустрија со пратечки содржини на КО Старо Нагоричане, општина Старо Нагоричане.

##### Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 3257 м<sup>2</sup>, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
4876	Ст.Нагоричане	Рашин рид	нива	4
4877	Ст.Нагоричане	Рашин рид	нива	4
4878	Ст.Нагоричане	Рашин рид	нива	4
4879	Ст.Нагоричане	Рашин дол	нива	4
Дел од 4880	Ст.Нагоричане	Рашин рид	пасишта	2
4919	Ст.Нагоричане	Рашин рид	нива	4
4920	Ст.Нагоричане	Рашин рид	пасишта	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				3635 м <sup>2</sup>

##### Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5936/1  
27 август 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

#### 3020.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 106/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БЗ-ГОЛЕМИ УГОСТИТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ КО ТЕНОВО ВОН ГР ОПШТИНА БРВЕНИЦА**

##### Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на БЗ-големи угостителски единици КО Теново вон гр, општина Брвеница.

## Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена со вкупна површина од 12031 м<sup>2</sup>, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
756	Теново вон г.р.	Доња цветковица	нива	3
759	Теново вон г.р.	Долна цветковица	нива	3
760/1	Теново вон г.р.	Доња цветковица	нива	5
760/1	Теново вон г.р.	Доња цветковица	нива	3
760/2	Теново вон г.р.	Долна цветковица	нива	3
760/2	Теново вон г.р.	Долна цветковица	нива	5
756	Теново вон г.р.	Доња цветковица	нива	3
757	Теново вон г.р.	Доња цветковица	нива	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				12100м <sup>2</sup>

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5937/1  
27 август 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## 3021.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.9.2013 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА СО ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ ВО КО КРКЉА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти за спорт и рекреација со придружни содржини во КО Кркља, општина Крива Паланка.

## Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
5359/0	Кркља	Искрут	ливада	7
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				2143м <sup>2</sup>

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5939/1  
3 септември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

## 3022.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 106/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЦЕВКОВОД И МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА СО РЕФ. БР.1 СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ ВО КО СТРАГОВО, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на цевковод и мала хидроелектрична централа со реф. бр.1 со пропратни објекти во КО Страгово, општина Кавадарци.

## Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 134736м<sup>2</sup>, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 62/1	Страгово	Трите Дубици	пасиште	4
дел 64/3	Страгово	Лазов Камен	пасиште	4
дел 290	Страгово	Џуџулот	пасиште	4
дел 281	Страгово	Црвените Стени	пасиште	4
дел 280	Страгово	Црвените Стени	пасиште	4
дел 279/1	Страгово	Црвените Стени	пасиште	4
дел 277	Страгово	Црвените Стени	пасиште	4
дел 276	Страгово	Шумабот	пасиште	4
дел 359	Страгово	Маркова Ливада	пасиште	4
дел 358	Страгово	Маркова Ливада	пасиште	4
дел 1108	Страгово	Маркова Ливада	пасиште	4
дел 1091/1	Страгово	Маркова Ливада	пасиште	4
дел 1090	Страгово	Горни Царев Двор	пасиште	4
дел 1088	Страгово	Горни Царев Двор	пасиште	4
дел 1089/2	Страгово	Горни Царев Двор	пасиште	4
дел 1086	Страгово	Горни Царев Двор	пасиште	4
дел 1083	Страгово	Горни Царев Двор	пасиште	4
дел 75/1	Страгово	Лазов Камен	нива	6
дел 1084	Страгово	Горни Царев Двор	нива	7
дел 1091/2	Страгово	Маркова Ливада	пасиште	4
дел 1128	Страгово	Долни Царев Двор	пасиште	4
дел 62/3	Страгово	Трите Дубици	пасиште	4
дел 279/2	Страгово	Црвените Стени	пасиште	4
дел 75/1	Страгово	Лазов Камен	нива	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				138000м <sup>2</sup>



## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5940/1  
27 август 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

**3023.**

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.6.2013 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ**

## Член 1

Да се изврши продажба на недвижни ствари во сопственост на Република Македонија, и тоа земјиште што се наоѓа во с.Бања, Општина Чешиново-Облешево на КП.2796 дел 1 со површина од 2828м<sup>2</sup>, запишано во Имотен лист бр.974 Катастарска Општина Бања и објект во сопственост на Република Македонија – траен корисник – Министерство за здравство што се наоѓа на КП.2796 дел 1 запишани во Имотен лист бр.1063 Катастарска Општина Бања, означени како:

- КП.бр.2796 дел 1, катастарска култура 70000 - дворно место, ул.„Маршал Тито“ со површина од 1855м<sup>2</sup>;
- КП.бр.2796 дел 1, катастарска култура 50000 - земјиште под зграда, ул. „Маршал Тито“ со површина од 934м<sup>2</sup>;
- КП.бр.2796 дел 1, катастарска култура 60000 - земјиште под помошни згради, ул.„Маршал Тито“, со површина од 39м<sup>2</sup>;
- КП.бр.2796 дел 1, зграда бр.1, влез 1,кат-приземје, ул. „Маршал Тито“ бр.1 со површина од 729м<sup>2</sup>, година на градба - 1980, со градежна дозвола, траен корисник Министерство за здравство.

## Член 2

Продажбата на недвижните ствари од член 1 на оваа одлука да се изврши по пат на јавно наддавање со почетна цена утврдена во износ од 17.000.568, 00 денари. Проценката за недвижниот имот е доставена од Биро за судски вештачења – Скопје.

## Член 3

Огласот за јавно наддавање за продажба на недвижностите да се распише под следните услови:

- Паричен депозит за учество на јавното наддавање
- 20% од почетната цена на недвижноста или 3.400.113,60 денари, со уплата на депозитна сметка на министерство за здравство;
- Рок на плаќање на депозит - најдоцна 1 (еден) ден пред денот на одржување на јавното наддавање;
- Единствен критериум за склучување на договорот за купопродажба е највисока понудена цена од учесниците кои ги исполнуваат условите за учество во јавното наддавање за недвижните ствари што се наведени во јавниот оглас;
- Право на учество на јавното наддавање имаат сите деловно способни домашни и странски физички и правни лица.
- Дејноста на објектот треба да биде задржана од страна на купувачот, односно искористувањето на термоминералната вода мора да биде во насока на развивање на бањски туризам (спа центри и сл.) и бањско лекување (балнеотерапија).
- Рок за склучување на договорот за купопродажба – 10 дена од денот на одржувањето на јавното наддавање;
- Начин на плаќање на куповната цена – во готово;
- Рок за плаќање на куповната цена - 15 дена од денот на склучување на договорот за купопродажба.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3867/1  
16 јуни 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3024.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13 и 93/13) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.8.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ**  
**ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ДИЈАБАЗ НА**  
**ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ СКОПЈЕ НА**  
**ЛОКАЛИТЕТОТ „СТАРА КОРИЈА“, ОПШТИНА ЛИПКОВО**

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–дијабаз на локалитетот “Стара Корија“, општина Липково на ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје достави понуда со број 24-628/23 од 21.01.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина дијабаз на локалитетот “Стара Корија“, општина Липково со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7550942	4670125
2	7550314	4670143
3	7549969	4669773
4	7549594	4670389
5	7551008	4670632

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P = 0,596829 \text{ km}^2$ .

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.
7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 433.300,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-5339/1  
20 август 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3025.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13 и 93/13) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.8.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГРАНИТ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ СТЕНТОН УВОЗ-ИЗВОЗ С.Д.ОРИЗАРИ БИТОЛА ДОО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БИЛБИЛ КАМЕН“, ОПШТИНА БИТОЛА**

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-гранит на локалитетот “Билбил Камен“, општина Битола на Друштвото за производство, трговија и услуги СТЕНТОН увоз-извоз с.Д.Оризари Битола ДОО, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. Друштвото за производство, трговија и услуги СТЕНТОН увоз-извоз с.Д.Оризари Битола ДОО достави понуда со број 24-628/24 од 21.01.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за производство, трговија и услуги СТЕНТОН увоз-извоз с.Д.Оризари Битола ДОО ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за производство, трговија и услуги СТЕНТОН увоз-извоз с.Д.Оризари Битола ДОО се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – гранит на локалитетот “Билбил Камен“, општина Битола, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7526200	4544000
2	7526420	4544440
3	7526375	4544489
4	7525843	4544183

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P = 0.118589 \text{ km}^2$ .

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.
7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 100.000.00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-5340/1  
20 август 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.



3026.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13 и 93/13) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.8.2013 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА KALTUN MADENCILIK SANAYI NAKLIYE VE AKARYAKIT TIKARET ANONIM SIRKETTI ТУРЦИЈА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГЛАДНИЦА“, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина- металични минерални сировини на KALTUN MADENCILIK SANAYI NAKLIYE VE AKARYAKIT TIKARET ANONIM SIRKETTI Турција на локалитетот “Гладница”, општина Кавадарци, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.
2. KALTUN MADENCILIK SANAYI NAKLIYE VE AKARYAKIT TIKARET ANONIM SIRKETTI Турција за локалитетот “Гладница”, општина Кавадарци достави понуда со број 24-628/3 од 18.01.2013 година.
3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, KALTUN MADENCILIK SANAYI NAKLIYE VE AKARYAKIT TIKARET ANONIM SIRKETTI Турција на локалитетот “Гладница”, општина Кавадарци ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На KALTUN MADENCILIK SANAYI NAKLIYE VE AKARYAKIT TIKARET ANONIM SIRKETTI Турција на локалитетот “Гладница”, општина Кавадарци се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина- металични минерални сировини на локалитетот “Гладница”, општина Кавадарци со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7595986	4558703
2	7595986	4563307
3	7600580	4563300
4	7600570	4561550
5	7599130	4561200
6	7598060	4560750
7	7597400	4558940
8	7597000	4558630

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P= 14,069248 \text{ km}^2$ .
6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.
7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 900.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.
8. Најповолниот понудувач е должен да регистрира трговско друштво во Република Македонија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност – ДОО или Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице ДООЕЛ или Акционерско друштво – АД.
9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.
11. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
12. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-5341/1  
20 август 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

**3027.**

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), а во врска со член 10, став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ ВЕЛЕС НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЛОЗЕНСКО БРДО“, ОПШТИНА ШТИП**

1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – варовник на Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес на локалитетот „Лозенско Брдо“ општина Штип („Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/2013), престанува да важи поради неплаќање на понудениот еднократен надоместок за доделената концесија за детални геолошки истражувања.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5983/1 10 септември 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р <b>Владимир Пешевски, с.р.</b>
---	--

**3028.**

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), а во врска со член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.9.2013 година донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ ВЕЛЕС НА ЛОКАЛИТЕТОТ “РЗАЧКИ КАМЕН” С. СТАМЕР, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО**

1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – варовник на Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес на локалитетот “Рзачки Камен“ с. Стамер, општина Делчево („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/13), престанува да важи заради неплаќање на понудениот еднократен надоместок за доделената концесија за детални геолошки истражувања.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5984/1 10 септември 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р <b>Владимир Пешевски, с.р.</b>
---	--

**3029.**

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), а во врска со член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.9.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – КВАРЦ НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ ВЕЛЕС НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БЕЛУЧИЈА“ ОПШТИНА ПРИЛЕП**

1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – кварц на Друштвото за градежништво ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес на локалитетот „Белучија“ општина Прилеп („Службен весник на Република Македонија“ бр.92/13), престанува да важи заради неплаќање на понудениот еднократен надоместок за доделената концесија за детални геолошки истражувања.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5985/1 10 септември 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р <b>Владимир Пешевски, с.р.</b>
---	--

**3030.**

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), а во врска со член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.9.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА МИВ КНСТРАКШАН ЕАД БУГАРИЈА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. СУШИЦА - НОВО СЕЛО“, ОПШТИНА НОВО СЕЛО**

1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – метални минерални сировини

ни на МИВ КНСТРАКШАН ЕАД Бугарија на локалитетот „с.Сушица - Ново Село“, општина Ново Село („Службен весник на Република Македонија“ бр.77/2013), престанува да важи заради неплаќање на понудениот еднократен надоместок за доделената концесија за детални геолошки истражувања.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6009/1  
10 септември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

### 3031.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), а во врска со член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13 и 93/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – БАКАР И ЗЛАТО НА МИВ КНСТРАКШАН ЕАД БУГАРИЈА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ДВОРИШТЕ“, ОПШТИНА БЕРОВО**

1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – бакар и злато на МИВ КНСТРАКШАН ЕАД Бугарија на локалитетот „Двориште“, општина Берovo („Службен весник на Република Македонија“ бр.77/13), престанува да важи заради неплаќање на понудениот еднократен надоместок за доделената концесија за детални геолошки истражувања.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6011/1  
10 септември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

### 3032.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), а во врска со член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13 и 93/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА МИВ КНСТРАКШАН ЕАД БУГАРИЈА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „САСА“, ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА**

1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – метални минерални сировини

ни на МИВ КНСТРАКШАН ЕАД Бугарија на локалитетот „Саза“, општина Македонска Каменица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 77/2013), престанува да важи заради неплаќање на понудениот еднократен надоместок за доделената концесија за детални геолошки истражувања.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6012/1  
10 септември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

### 3033.

Врз основа на член 44 став 2 алинеја 2 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2012), а во врска со член 22 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ОСОГОВО“ ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА И ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА**

1. Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на метални минерални сировини на локалитетот „Осогово“ општина Македонска Каменица и општина Крива Паланка бр. 24-7206/7 од 02.11.2012 година, еднострано се раскинува заради недоставување на банкарска гаранција за извршување на детални геолошки истражувања од страна на концесионерот.

2. Во име на Владата на Република Македонија, министерот за економија во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести концесионерот за едностран раскин на Договорот за концесија од точка 1 од оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на метални минерални сировини на M/S. AL TAMMAN TRADING EST. L.L.C., Оман на локалитетот „Осогово“ општина Македонска Каменица и општина Крива Паланка бр. 41-6450/1 од 26.08.2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/12).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6013/1  
10 септември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

### 3034.

Врз основа на член 33 став (1) од Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/2011, 136/2011 и 91/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.9.2013 година, донесе



**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПРИВАТНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ПО ОФТАЛМОЛОГИЈА „ЕУРОПИАН ЕЈЕ ХОСПИТАЛ“ ОД СКОПЈЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА – ПРЕСАДУВАЊЕ НА ОЧНИ ТКИВА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за овластување на Приватната здравствена установа - Специјална болница по офталмологија „Еуропиан еје хоспитал“ од Скопје за вршење на дејноста - пресадување на очни ткива, бр. 07-5600/4 од 10.09.2013 година.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6107/1  
10 септември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

**3035.**

Врз основа на член 125 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕНИ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ОД СТРАНА НА ТРГОВЦИ ПОЕДИНЦИ ОВЛАСТЕНИ ГЕОДЕТИ И ТРГОВСКИ ДРУШТВА ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот за дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за извршени геодетски работи од страна на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, на седницата, одржана на 30.8.2013 година, под бр.01-15572/1 од 30.8.2013 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6208/1  
10 септември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

**3036.**

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13 и 93/13) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ****Член 1**

Концесиите за детални геолошки истражувања на минерални суровини се доделуваат во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини на локалитетите за кои се предлага доделување.

Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини се стекнува со доделување на концесија, како и моментот дека се работи за истражување на минерални суровини, потребно е да се доделат под концесија минералните суровини определени со оваа одлука.

**Член 2**

Како основни цели за доделување на концесиите за вршење на детални геолошки истражувања е создавање на услови за рамномерно истражување на минералните суровини и создавање услови за нивна експлоатација.

**Член 3**

Предмет на концесиите е вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини на следните локалитети:

- локалитет “с. Паликура“ општина Неготино за минерална суровина – песок и чакал;
  - локалитет “Гечерлиски Рид 1“ општина Босилово за минерална суровина – песок и чакал;
  - локалитет “Гечерлиски Рид 2“ општина Босилово за минерална суровина – песок и чакал;
  - локалитет “Врпчовки“ с. Добрашинци, општина Василево за минерална суровина – песок и чакал;
  - локалитет “Криво Долче“ с. Куклиш, општина Струмица за минерална суровина – песок и чакал;
  - локалитет “Крив Пат“ с. Куклиш, општина Струмица за минерална суровина – песок и чакал;
  - локалитет “Започ“ општина Ново Село за минерална суровина – песок и чакал;
  - локалитет “Петрино Болно“ општина Ресен за минерална суровина – туларска глина;
  - локалитет “Цепенка“ с. Варвара општина Сопиште и општина Студеничани за минерална суровина – кварц;
  - локалитет “Пчиња“ с. Драгоманти, општина Старо Нагоричане за минерална суровина – кварц;
  - локалитет “Варвара“ општина Сопиште за минерална суровина – кварцен песок;
  - локалитет “Краста“ с. Илино, општина Ресен за минерална суровина – варовник;
  - локалитет “с. Горно Трогирци“ општина Карбинци за минерална суровина – андезит;
  - локалитет “Гуровица“ с. Галабовец, општина Прилеп за минерална суровина – мермер;
  - локалитет “Казандол“ општина Валандово, општина Богаданци и општина Дојран за минерална суровина – металични минерални суровини;
  - локалитет “Иберли“ општина Демир Капија и општина Конче за минерална суровина – бакар, злато и сребро;
  - локалитет “Аниште“ општина Крива Паланка за минерална суровина – олово и цинк;
  - локалитет “Плавуш“ општина Валандово и општина Струмица за минерална суровина – бакар, злато и сребро;
  - локалитет “Пластица и Црн Врв“ општина Кратово за минерална суровина – бакар, злато и сребро.
- Концесиите за детални геолошки истражувања од став 1 од овој член се доделуваат поодделно.



Концесиите за детални геолошки истражувања ќе се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

#### Член 4

Постапката за доделување на концесиите за детални геолошки истражувања на минерални суровини ќе биде спроведена во рок од 270 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

#### Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

#### Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6225/1  
10 септември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

#### 3037.

Врз основа на член 54 –а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.9.2013 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ – ОХРИД

#### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – фискални каси во количина од три (3) парчиња, со следните технички спецификации и тоа:

1. Фискална каса Synergy SY 50 со сериски број: AC210032636

2. Фискална каса Synergy SY 50 со сериски број: AC210032637

3. Фискална каса Synergy SY 50 со сериски број: AC210032638

- Термален принтер со брзина од 10 lines/sec  
- Тастатура со 33 копчиња од кои: 12 нумерички и 21 функционални

- Операториски дисплеј: двореден алфа нумерички LCD со 16 карактери во линија

- Клиентски дисплеј: алфа нумерички, двореден LCD со 16 карактери во линија

- Фискална меморија – до 2000 записи

- Напојување: AC 220V (10%), 50 Hz (1Hz)

- термални хартиени ролни со димензии:

ширина – 2 x 28 mm

максимален дијаметар: 40 mm.

#### Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј во Охрид без надомест.

#### Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј во Охрид со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

#### Член 4

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6446/1  
10 септември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

#### 3038.

Врз основа на член 57, став 3 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија бр. 113/2007, 24/2011 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

### ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЈАВНО ЗДРАВСТВО ВО 2013 ГОДИНА

#### I

Во Програмата за користење на средства за ветеринарно јавно здравство во 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.4/2013), во Делот I во воведната реченица и во точката 1. износот „23.000.000,00“ се заменува со износот „26.000.000,00“.

#### II

Во делот II во табелата, износот „23.000.000,00“ се заменува со износот „26.000.000,00“.

#### III

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6064/1  
10 септември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

#### 3039.

Врз основа на член 57 став 3, од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр.113/2007, 24/2011 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.9.2013 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА  
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 2013 ГОДИНА**

**I**

Во Програмата за користење на средства за ветеринарно јавно здравство во 2013 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/2013), во Делот I во точката 1. износот "145.312.000,00" се заменува со износот "142.312.000,00".

**II**

Во Делот II, во точката 1, износот "140.312.000,00" се заменува со износот "131.712.000,00".

Во точката 2, износот "2.500.000,00" се заменува со износот "3.600.000,00". Во точката 3, износот "2.500.000,00" се заменува со износот "7.000.000,00".

**III**

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6065/1  
10 септември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**

3040.

Врз основа на член 3 став 5, член 5 став 6, член 5-а став 4, член 10 став 3, член 11 став 5, член 15 и член 19 од Законот за регистрирање на готовински плаќања ("Службен весник на Република Македонија" број 31/01, 42/03, 47/03, 40/04, 70/06, 126/06, 60/07, 88/08, 133/09, 171/10, 185/11, 6/12 и 79/13), министерот за финансии донесе

**П Р А В И Л Н И К**

**ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНТЕГРИРАНИОТ АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ, ОБРАЗЕЦОТ НА ФИСКАЛНАТА СМЕТКА, ОБРАЗЕЦОТ НА ФИСКАЛНОТО ЛОГО, ИЗДАВАЊЕТО НА ДОКУМЕНТ КАСОВА СМЕТКА ЗА СТОРНА ТРАНСАКЦИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА КНИГАТА ЗА ДНЕВНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ОДОБРУВАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СООДВЕТЕН МОДЕЛ НА ФИСКАЛНА АПАРАТУРА, ОДНОСНО ИНТЕГРИРАН АВТОМАТСКИ СИСТЕМ НА УПРАВУВАЊЕ, НАЧИНОТ НА ПРОВЕРКА И КОНТРОЛА НА ФИСКАЛНИТЕ АПАРАТИ И ПРАВИЛАТА ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖУВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ НА ИСТИТЕ**

**I. ОПШТ ДЕЛ**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат техничките и функционалните карактеристики на интегрираниот автоматски систем за управување, образецот на фискалната сметка, образецот на фискалното лого, издавањето на документ касова сметка за сторна трансакција, формата и содржината на книгата за дневни финансиски извештаи, начинот и постапката за издавање на дозвола за одобрување за користење на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, начинот на проверка и контрола на фискалните апарати и правилата за техничко одржување и сервисирање на истите.

**Член 2  
Дефинирање на поимите**

Одделни поими употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. Фискален апарат е направа за регистрирање на вкупниот промет на продадени добра, извршени услуги и висината на данокот.

2. Фискален модул е хардверско-софтверски подсистем на фискалниот апарат, кој врши обработка и меморирање на податоци, го регистрира дневниот промет, врши пресметки за висината на данокот, комуницира со апликативната програма, одговорен е за реалниот временски часовник, како и за осигурување на заштита на интегритетот на податоците и издадените документи. Одговорен е за безбедноста на податоците и управувањето со фискалните документи, нудејќи лимитиран број на команди при соединување со остатокот на апликациите на фискалниот апарат. Раководи со сите податоци испратени до фискалниот печатар и ги контролира фискалните екрани.

3. Фискална меморија е уред кој овозможува единечна регистрација на податоци и повеќекратно читање на истите од неа. Таа е дел од фискалниот модул и до неа може да се пристапи преку контролниот програм.

4. Уред за печатење кој печати фискални и сторни сметки.

5. Фискален екран е уред на кој се прикажуваат сите алфа-нумерички карактери.

6. Работна меморија е уред во кој обработените дневни податоци се зачувуваат.

7. Меморија е уред во кој се складираат податоците пред праќање во фискалната меморија, апликативниот софтвер и базата на податоци за добрата и услугите.

8. Функционална тастатура е уред преку кој се внесуваат алфа-нумеричките карактери.

9. Уред за напојување на фискалниот апарат е направа која служи за напојување со електрична енергија на апаратот.

10. Фискална апликативна програма е софтверски код со кој се контролираат и извршуваат функциите на фискалниот апарат.

11. Фискална и сервисна плomba се жигови кои гарантираат достапност до сите компоненти кои влијаат на фискалната функционалност на апаратот.

12. Фискализација е процес потребен за пуштање на фискалниот апарат во користење(употреба).

13. Дневен финансиски извештај претставува збир на сите дневни трансакции.

14. Книга на дневни финансиски извештаи претставува збир на сите дневни финансиски извештаи.

15. Сторни сметки се сметките што се печатат со клучок на фискалните сметки.

16. Фискален интерфејс е интерфејс за комуникација на фискалниот апарат со компјутер или друг контролирачки уред.

17. GPRS терминал е уред кој обезбедува двонасочна комуникација со фискалниот апарат, двонасочна комуникација со крипто модулот и двонасочна комуникација со серверот на Управата за јавни приходи, со што се овозможува двонасочен пренос на податоци помеѓу серверот на Управата за јавни приходи и фискалниот систем на опрема.

18. Крипто модул е уред кој служи за криптирање и дигитално (нумеричко) потпишување на фискалните и сторно сметки, дневни, периодични и контролни финансиски извештаи пред нивно печатење и испраќање до серверот на Управата за јавни приходи.

19. Мемориска картичка е медиум во кој се запишува и чува електронски контролен траг од сите фискални и сторно сметки, дневни, периодични и контролни финансиски извештаи.

## II. ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ФИСКАЛНИТЕ АПАРАТИ И НА ИНТЕГРИРАН АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ

### Член 3

#### Функционални карактеристики на фискални апарати

(1) Фискалните апарати се користат за евидентирање и обработка на нумерички податоци кои се внесуваат преку функционални тастатури или други соодветни уреди, за печатење на податоци и за запишување на зборови, како и за креирање на извештаи на соодветен медиум.

(2) Фискалните апарати печатат и издаваат фискални сметки, сторно сметки, дневен финансиски извештај (дневна збирна фискална сметка), периодичен и контролен финансиски извештај.

(3) Фискалните апарати треба да одговараат на комерцијалните потреби на даночните обврзници. Доколку апаратот е приспособен и за вршење на други операции, истите не треба да го попречуваат извршувањето на фискалните операции.

### Член 4

#### Групи на фискални апарати

(1) Фискалните апарати можат да бидат поделени на неколку групи:

1. Електронска каса со фискална меморија со апликативна програма и интегриран фискален модул, кој има своја база на податоци за добрата и услугите, кај кој само апликативната програма може да врши промена во базата на податоци;

2. Електронска каса со фискална меморија со можност за поврзување со компјутер кај кој во касата е содржана базата на податоци за добрата и услугите, која база може да биде модифицирана од страна на компјутер;

3. Систем на електронски каси со фискална меморија е систем во кој фискалната каса може да ја користи базата на податоци за добра и услуги, поставена на друга каса од системот и

4. Фискални принтери со фискален модул без апликативен програм кои се целосно контролирани преку надворешен компјутер на кој е инсталирана апликативна програма.

(2) Кога во деловната просторија се користат два или повеќе фискални апарати истите треба да се поврзани во систем со централна контролна единица. Доколку централната контролна единица не функционира системот се блокира.

### Член 5

#### Системски делови на фискалните апарати

(1) Фискалните апарати треба да ги содржат најмалку следните уреди:

1. Фискален модул;
2. Фискална меморија;
3. Уред или систем за печатење;
4. Фискален екран или систем од фискални екрани;
5. Мемориска картичка (Електронски контролен траг);
6. GPRS терминал и
7. Крипто модул.

(2) Фискалните апарати покрај уредите од став (1) на овој член можат да содржат и функционални тастатури или други соодветни уреди за прибирање на податоци.

### Член 6

#### Фискален модул

(1) Фискалниот модул ги чува податоците минимум 1.440 часа при недостиг на напојување. Фискалниот модул може да ги користи истите хардверски ресурси како и останатиот дел на опремата, само доколку има затворена структура.

(2) Фискалниот модул се состои од контролни елементи за ограничување на трансакции прифатени само за персоналот за сервисирање, елементи за откривање на недостаток на напојување, контролирање на батериите и осигурителните елементи.

### Член 7

#### Фискална меморија

(1) Фискалниот апарат треба да биде снабден со фискална меморија дизајнирана за регистрација, која содржи регистарски број и сите зборови.

(2) Фискалната меморија треба да овозможува без можност за откажување, исклучиво прогресивна растечка кумулација како и навремено сочувување на содржината на податоците.

(3) Фискалната меморија треба да е:

1. поставена на основата на фискалниот апарат или на друг фиксен елемент на фискалниот апарат на начин при кој не може да се отстрани од структурата на фискалниот апарат;

2. заштитена со термо-кондуктивна смола која гарантира дека фискалната меморија е достапна и не може да се отстрани и

3. заштитена со пластична обвивка врз која се поставува фискална хартиена плomba која не може да се отстрани и на која е запишан регистарскиот број на фискалната меморија.

(4) Фискална меморија гарантира дека податоците ќе бидат зачувани на температура помеѓу -20 и +50 степени целзиусови. Податоците за фискалната меморија и температурните карактеристики на фискалната меморија треба да бидат вклучени во документацијата како дел од описната информација која се однесува на конструкцијата на фискалната опрема;

(5) Како фискална меморија треба да се користи EPROM или PROM и други под услови дека меморијата е небришлива и трајна и електронското бришење е забрането со хардверска модификација.

(6) Со соодветна наредба која се дава од тастатурата, се бара печатење на дел од содржината на фискалната меморија кое се однесува на:

1. дневното затворање (дневен финансиски извештај);
2. дневните затворања меѓу два броја за затворање;
3. дневните затворања помеѓу две зададени дати и
4. збирот на дневните износи помеѓу две зададени дати.

(7) Извештаите од став (6) на овој член треба да имаат регистарски број на фискалниот апарат. Во случај на печатење меѓу две зададени дати, во сметката треба да се прикажат тие дати. Отпечатените износи треба да се прикажат кога е потребно со индивидуални даночни стапки. Извештаите се печатат на македонски јазик.

(8) Фискалната меморија треба да поддржи најмалку 1.095 затворања.

(9) На најмалку 30 дневни затворања пред пополнување на фискалната меморија, треба да се отпечати соодветна порака на секое дневно затворање за исполненост на капацитетот на фискалната меморија.

(10) Кога фискалната меморија е исполнета, фискалниот апарат треба да го прекине неговото функционирање, но треба да овозможи читање на содржината на фискалната меморија.

(11) Фискалната меморија треба да ги документира следните информации за секое фискално затворање:

1. број на затворањето;
2. дата на затворање;
3. регистарски број на фискалната меморија;
4. даночниот и ДДВ бројот;
5. број на фискални сметки за периодот на затворање;
6. број на "СТОРНИ СМЕТКИ" за период на затворање;
7. вкупен промет остварен од македонски производи;
8. пресметан данок од македонски производи прикажан по даночни стапки или даночен код (даночна група);
9. вкупен износ на данок од македонски производи;
10. вкупен промет со данок за период за затворање;
11. вкупен промет со данок по секоја поединечна даночна стапка за периодот на затворање;
12. вкупен износ на данок за период на затворање
13. вкупен износ на данок по секоја поединечна даночна стапка за период на затворање и
14. број на ресетирања од последното фискално затворање.

(12) Фискалната меморија треба да го зачува бројот на извршените хардверски ресетирања, максимум 50 ресетирања. Хардверските ресетирања се дефинирани како активности кои го враќаат на почеток работењето на работната меморија. Кога фискалниот апарат ќе достигне 50 ресетирања, треба да се прекине неговото функционирање во фискална состојба, но треба да се овозможи читање на содржината на фискалната меморија и меморијата се заменува со нова.

(13) Хардверското ресетирање треба да се запише во фискалната меморија на местото каде што се појавило заедно со дневното затворање и треба автоматски да се изврши во истиот момент заедно со крајните податоци. Овој запис треба да се документира со датум и час.

(14) Фискалната меморија треба да овозможи евидентирање на идентификациски број на најмалку пет мемориски картички (електронски контролен траг).

(15) Фискалната меморија треба да обезбедува извештај за податоците, за период од најмалку пет години од нејзиното пополнување.

(16) Фискалната меморија треба да го меморира датумот и часот при промена на даночната стапка или било кои услови кои може да дозволат модификација на податоците. Фискалната меморија треба да има капацитет да зачува минимум 30 известувања за промена на даночна стапка.

(17) Фискалната меморија станува активна само после фискализација, операција која е изведена од техничар од овластена сервисна единица, при инсталација на фискалниот апарат.

#### Член 8

##### Регистарски број на фискалниот апарат и фискалната меморија

(1) Бројот на регистрација на фискалниот апарат и фискалната меморија е составен од следниве алфанумерички знаци:

1. xx се идентификациони знаци за препознавање на производителот; тоа е алфа код каде не се дозволени специјални знаци;
2. ууу е број на моделот и е нумерички број и
3. nnnnnn е прогресивен сервиски број на фискалниот апарат и фискалната меморија почнувајќи од 000001.

(2) Регистарски број на фискалниот апарат и фискалната меморија кои ги издава Управата за јавни приходи се единствени и не смеат да се повторуваат.

#### Член 9

##### Фискален екран или систем од фискални екрани

(1) Фискалниот екран треба да биде направен според најновите СЕ стандарди. Површината треба да биде антирефлектирачка и несјајна.

(2) Фискалниот екран или системот од фискални екрани може да биде:

1. со еден екран, со кој може да биде опремен подвижен (прирачен) фискален апарат и електронски таксиметар со фискална меморија и

2. со два екрана поставени на спротивни страни од фискалниот апарат, од кои едниот насочен кон купувачот за читање на прикажаните износи, а вториот кон операторот;

(3) Бројот на прикажаните нумерички места на фискалниот екран треба да се усогласени со максималните износи на трансакциите и да не се помалку од три.

(4) Броевите на износите на фискалниот екран треба да се видливи за купувачот, во висина најмалку од 7мм и да се со лесно читливи карактеристики.

(5) Фискалните екрани, како и нивните командни делови, може да бидат прикачени надвор од фискалниот апарат.

(6) Фискалниот екран за купувачот треба да биде контролиран од фискалниот модул.

(7) Фискалниот екран треба да ја поддржува и групата на кирилични македонски знаци.

(8) На фискалниот екран треба да се покажува порака за секоја фискална грешка која предизвикува фискалниот апарат да не функционира.

#### Член 10

##### Уред или систем за печатење

(1) Фискалниот апарат треба да има уред или систем за печатење на фискални и сторно сметки, дневни, периодични и контролни финансиски извештаи.

(2) Печатењето на фискални сметки, се врши на:

1. еднобазен или двобазен печатар кој истовремено печати бонов и контролен траг на соодветен медиум;

2. два печатари од кои едниот го печати боновиот траг, а другиот го печати контролниот траг на соодветен медиум истовремено и

3. еднобазен или двобазен печатар кој печати бонов траг и истовремено го запишува контролниот траг во електронска форма во мемориската картичка.

(3) Во сите случаи од став (2) на овој член содржината на боновиот и контролниот траг треба да биде идентична.

(4) Контролниот траг од став (2) точки 1 и 2 од овој член, истовремено се запишува во електронска форма во мемориската картичка.

(5) Печатењето на боновиот и контролниот траг треба да се одвива во исто време, така што печатењето на нов ред не треба да започне пред комплетно испечатување на тековниот ред на боновиот и контролниот траг.

(6) При недостиг на медиум за печатење, фискалниот апарат треба да престане да функционира, а при електронски систем со фискална меморија за регистрирање на прометот на нафтени деривати на мало преку сметачки средства треба да не функционира (блокира) целиот систем.

(7) Алфа-нумеричките ознаки кои се печатат треба да имаат висина од најмалку 2.5мм, да се јасни и лесно читливи.



(8) Како медиум за печатење дозволено е да се користи само медиум кој во целост ги зачувува податоците најмалку пет години.

#### Член 11 Мемориска картичка

(1) Во мемориската картичка се запишува и чува електронскиот контролен траг со сите фискални и сторно сметки, дневни, периодични и контролни финансиски извештаи.

(2) Мемориската картичка содржи историјат на сите пооделни податоци од почетокот на користење.

(3) При исполнување на капацитетот на мемориската картичка, фискалниот апарат престанува да функционира до нејзината замена.

(4) Мемориската картичка е од типот на SD, mini SD или micro SD со капацитет од минимум 2GB и без можност за бришење и менување на нејзината содржина.

(5) Мемориската картичка е вградена во GPRS терминалот или во фискалната апаратура со вграден GPRS.

(6) Фискалната апаратура дава порака за преостанатиот слободен капацитет на мемориската картичка ако истиот е помал од 500KB при печатење на дневниот финансиски извештај.

#### Член 12 Работна меморија

(1) Работната меморија треба да ги обезбедува следните основни функции:

1. да извршува прогресивна кумулација на износите испечатени во секоја фискална сметка;

2. да врши броење на фискалните сметки, почнувајќи од број еден со прогресивно зголемување за еден број;

3. да извршува сумирање на вкупните зборови на фискални сметки издадени во текот на работниот ден и по идентификација на вкупниот број на издадени сметки за дневно затворање да се ресетира;

4. да извршува сумирање на вкупните износи од дневните затворања и сумирање на нивниот број и оваа функција може да се ресетира;

5. минималниот капацитет на меморијата за зборовите треба да биде адекватен со оперативните потреби на даночниот обврзник;

6. обработените податоци кои се потребни привремено да се зачуваат, како и податоците создадени во текот на операциите на фискалниот апарат треба да бидат зачувани во работната меморија;

7. содржината на работната меморија треба да биде заштитена од недостаток на електрична енергија во главното електрично коло од 220 V, со самонапојувачки батерии, кои треба да имаат способност да ги конзервираат зачуваните податоци во работната меморија најмалку 60 дена;

8. пребројувањето на фискалните сметки се реализира во четири или повеќе цифри соодветно на обемот на работење на даночниот обврзник;

9. да го запише податокот за задолжување со износ на почетното салдо и

10. да не дозволи запис на негативни износи.

(2) Батериски сензор за работната меморија го сигнализира намалувањето на енергијата во батерија со која се овозможува постојана функционалност во случај на недостиг на електрична енергија под 80% од номиналната вредност. При недостиг на надворешна енергија, батеријата акумулира енергија над 80% од соодветната номинална вредност за најмалку 1.440 часа.

(3) Секоја батерија со надворешно напојување без соодветен сензор за детектирање на енергија треба да има програма со посебна процедура која го контролира интегритетот на работната меморија.

(4) Во случај на нарушување на интегритетот на работната меморија, треба да се изврши нејзина целосна иницијализација и да се запише во фискалната меморија како хардверско ресетирање.

#### Член 13 Функционални тастатури или други уреди за прибирање на податоци

(1) Функционалната тастатура треба да ги има следниве карактеристики:

1. формата и големината на функционалните копчињата да бидат во согласност со меѓународните CE стандарди;

2. функционалните копчиња да реагираат на мал притисок;

3. работата на секое функционално копче да не биде спречена ако се притискаат другите функционални копчиња;

4. при притисок да не излегува функционалното копче од своето лежиште;

5. бојата или големината на функционалните копчиња да е различна во зависност од функцијата која ја вршат и

6. ознаките на функционалните копчиња да бидат означени со македонско кирилично писмо.

(2) Уредите за прибирање на податоци како што се електронските ваги, читач на бар кодови, читач на платежни картички и други се вбројуваат во електронска фискална периферна опрема.

(3) Комуникацијата на електронската фискална апаратура со фискалната периферна опрема треба:

1. да овозможи единствено внесување на податоците за доброто или услугата без интервенција во податоците поврзани со даночните стапки;

2. да не печати документи на сопствен печатар или други направи освен преку печатар контролиран од фискален модул и

3. да не овозможи директна промена во фискалната меморија на фискалниот модул преку взаемни команди.

#### Член 14 Уред за напојување на фискалниот апарат

(1) Фискалниот апарат треба да се вклучи на една фаза од AC мрежа со следните параметри:

1. волтажа: 220 V +10% и - 15% и

2. фреквенција: 50 Hz + 5%.

(2) Фискалниот апарат треба да е заштитен од влијанија на електромагнетно зрачење.

(3) При недостаток на електрична енергија за напојување на фискалниот апарат даночниот обврзник ја известува Управата за јавни приходи и издава парагон блок, освен во случај ако има обезбедено внатрешна батерија или дополнителен генератор (UPS систем).

#### Член 15 Обвивка на фискалниот апарат

(1) Обвивката на фискалниот апарат треба да е направена во согласност со неговата конфигурација, под услов фискалната пломба да гарантира достапност до сите компоненти кои влијаат на фискалната функционалност на апаратот, освен на делот за манипулација со медиумот за печатење.

(2) На делот од обвивката на која е прикачена фискалната меморија, се лепи самолеплива и неодстранлива налепница испишана со македонско кирилично писмо со следнава содржина:



1. заштитен знак (лого) на производителот;
  2. комерцијално име на моделот и
  3. регистрацискиот број на фискалниот апарат и број и дата на дозволата за одобрување на моделот.
- (3) На обвивката на фискалниот апарат на видно место се лепи посебна самолеплива налепница која ги содржи податоците за овластениот сервисер и неговиот телефонскиот број.

#### Член 16

#### Контролен програм на фискалниот модул

Контролниот програм на фискалниот модул не дозволува извршување на следниве функции:

1. регистрирање на враќање на добра и услуги;
2. правење на измени поврзани со вкупниот промет и вредностите на добрата и услугите;
3. правење на измени и бришење на сметки после нивно ажурирање;
4. продавање на добра и услуги, за кои нема одредено даночна стапка или ослободување од данок;
5. правење после продажба и пред дневен финансиски извештај на:
  - промена на час и датум;
  - промена на даночни стапки и
  - модификација на техничките параметри на софтверот од фискалниот апарат.
6. ресетирање на регистрите во кои се сместени податоци за дневната продажба, користејќи други процедури различни од дефинираните во фискалниот модул;
7. правење на копии на фискални сметки и дневен финансиски извештај;
8. издавање на фискални сметки со негативен износ;
9. функционирање на фискалниот апарат при грешка во работната меморија или фискалниот модул;
10. функционирање на фискалниот апарат без крипто модул;
11. функционирање на фискалниот апарат со неисправна крипто карта или крипто карта со истечен рок;
12. функционирање на фискалниот апарат без GPRS терминал;
13. функционирање на фискалниот апарат со нерестриран GPRS терминал;
14. завршување на печатење на фискални сметки без 2D баркод;
15. завршување на печатење на дневен, периодичен и контролен финансиски извештај без 2D баркод;
16. означување на добра и услуги со алфа кодови А, Б и В ако даночниот обврзник не е регистриран за целите на ДДВ и
17. означување на добра и услуги со алфа код Г ако даночниот обврзник е регистриран за целите на ДДВ.

#### Член 17

#### Комуникација на фискалниот модул со апликативната програма

Комуникацијата на фискалниот модул со апликативната програма на фискалниот апарат се остварува преку фискален интерфејс и ги извршува следните функции:

1. фискализација на фискалниот модул;
2. промена на час и датум;
3. праќање на податок за продаденото добро или услуга со дефинирана даночна стапка и други потребни податоци;
4. за почеток на печатење на фискална сметка;
5. бришење на податок за добро од сметката пред нејзино внесување;
6. бришење на целата сметка пред нејзино внесување;

7. за завршеток на фискална сметка и нејзино печатење;
8. за изготвување на дневен финансиски извештај;
9. за изготвување на периодичен финансиски извештај;
10. за печатење на базата на податоци за добрата и услугите и за даночните стапки;
11. за печатење на промените на даночните стапки;
12. за испраќање на нови вредности за даночните стапки и
13. праќање на податоци за состојбата на фискалниот модул и фискалната меморија.

#### Член 18

#### Фискален интерфејс

(1) Фискален интерфејс се користи за комуникација на фискален апарат со компјутер или друг контролирачки уред и ги врши следниве функции за:

1. внесување на ново добро во базата на податоци на фискалниот апарат и
2. бришење и модифицирање на имињата на добрата и нивните соодветни даночни стапки од базата на податоци на фискалниот апарат.

(2) Функциите наведени во став (1) на овој член треба да се прават помеѓу дневното затворање и дневното отворање на фискалниот апарат и треба да бидат докажани со извештај.

#### Член 19

#### Подвижен фискален апарат

(1) Даночните обврзници кои вршат промет на пазари и други отворени простори, амбулантна продажба, превоз на патници и добра користат подвижен фискален апарат.

(2) Подвижниот фискален апарат покрај исполнувањето на функционалните и техничките карактеристики како и за другите фискални апарати треба да:

1. функционира на релативна влажност од 20% до 90%;
2. функционира на температура од -20 до +60 степени целзиусови;
3. е лесно пренослив и
4. функционира без надворешно поврзување со електрична енергија.

(3) Надворешното поврзување на подвижниот фискален апарат со електрична енергија може да биде со батерија, линиска волтажа или во комбинација од двете.

(4) Внатрешната батерија на подвижниот фискален апарат, која функционира во случај на недостаток на електрична енергија за напојување треба:

1. да овозможи печатење на 500 сметки, секоја по најмалку 15 редови и 16 колони во период од осум часа и
2. да е прикачена за сигнализирачка направа која и дава акустичен или визуелен аларм дека батеријата е при крај и од моментот на сигнализирање на алармот, треба да овозможи печатење на најмалку 120 сметки.

(5) Внатрешната батерија на подвижниот фискален апарат е достапна само со отстранување на фискалната плomba.

#### Член 20

#### Електронски таксиметар со фискална меморија

(1) Даночните обврзници што вршат промет на услуги-превоз на патници со такси возила користат електронски таксиметар со фискална меморија.

(2) Електронскиот таксиметар со фискална меморија покрај исполнувањето на функционалните и техничките карактеристики како и за другите фискални апарати, треба да ги има и следните карактеристики:

1. да користи контролен траг во електронска форма (електронски медиум);
2. капацитетот на електронскиот медиум да овозможува запишување на минимум 100 сметки;
3. електронскиот медиум да дава информација за исполнетост на капацитетот, а исполнетоста на капацитетот се празни со печатење на детален извештај;
4. да осигурува надворешна светлечка информација за статусот на делување (слободен или зафатен);
5. да е вклучен на акумулаторот на автомобилот со напон од 12 V;
6. да функционира на релативна влажност од 20% до 90%;
7. да функционира на температура од -20 до +60 степени целзиусови и
8. да е приклучен на бројачот на километражата.

## Член 21

**Електронски систем со фискална меморија за регистрирање на прометот на нафтени деривати на мало**

(1) Електронскиот систем со фискална меморија за извршениот промет од продажба на нафтени деривати на мало, преставува комплекс од технички и програмски средства за автоматски пренос на податоци од мерната опрема за количината и цената на течно гориво до фискалниот апарат, кој извршува печатење и издавање на фискалните сметки на купувачот и ги меморира податоците од реализиранот промет од сите продажби.

(2) Електронскиот систем со фискална меморија за извршениот промет од продажба на нафтени деривати на мало треба да биде изграден на модемски принцип и да ги содржи следните елементи:

1. мерна опрема за потрошена количина, цена и износ на течно гориво;
2. информациски излез за поврзување со централна опрема за регистрација со фискалната меморија;
3. централна опрема за регистрација со фискалната меморија и
4. техничка апаратура за комуникација помеѓу централната опрема за регистрација и мерната опрема за количината и потрошокот на нафтени деривати.

(3) Електронскиот систем со фискална меморија за извршениот промет од продажба на нафтени деривати на мало не функционира:

1. при нарушена врска во комуникација помеѓу централната опрема за регистрација и мерната опрема за количината и потрошокот на нафтени деривати;
2. при нарушена врска во комуникација помеѓу централната опрема за регистрација и фискалниот апарат;
3. при недостаток на медиум за печатење на бонов или контролен траг на фискалната сметка;
4. при дефект на еден од елементите на електронскиот систем од став 2 на овој член;
5. ако не се издаде (отпечати) фискална сметка за остварената продажба на нафтени деривати;
6. при недостаток или при пополнување на капацитетот на мемориската картичка;
7. ако не е отпечатен дневен финансиски извештај и
8. ако не е извршен пренос на податоците преку GPRS терминалот до серверот на Управата за јавни приходи.

(4) Електронскиот систем со фискална меморија за извршениот промет од продажба на нафтени деривати на мало треба да е одобрен согласно EN стандардите.

## Член 22

**Интегриран автоматски систем за управување**

(1) Интегрираниот автоматски систем за управување овозможува секојдневна двонасочна комуникација и пренос на податоци помеѓу фискалниот апарат на даночниот обврзник и серверот на Управата за јавни приходи.

(2) Податоците кои се пренесуваат од фискалниот апарат на даночниот обврзник до серверот на Управата за јавни приходи се во форма на дневен, периодичен и контролен финансиски извештај.

(3) Извештаите од став (2) на овој член се испраќаат до серверот на Управата за јавни приходи во време определено од серверот на Управата за јавни приходи.

## Член 23

**Крипто модул**

(1) Крипто модулот се поврзува со фискалниот апарат или со GPRS терминалот преку USB порта.

(2) Крипто модулот се поврзува со фискалниот апарат или е вграден во него кога GPRS терминалот е вграден во фискалниот апарат.

(3) Крипто модулот ги содржи следните елементи:

1. Процесор
2. Меморија
3. Крипто карта

(4) Податоците кои се внесуваат во фискалниот апарат, пред да се отпечатаат на фискалната сметка или на дневниот, периодичниот и контролниот финансиски извештај се испраќаат кон крипто модулот, се криптираат, се генерира уникатен 2D баркод во кој што е кодирана содржина од фискалната сметка или дневниот, периодичниот и контролниот финансиски извештај и електронски се потпишуваат.

(5) Уникатниот 2D баркод се испраќа до фискалниот апарат, се печати на фискалната сметка или дневниот, периодичниот и контролниот финансиски извештај и со електронскиот потпис се зачувуваат во мемориската картичка.

(6) Крипто модулот ги испраќа податоците до серверот на Управата за јавни приходи преку GPRS терминалот по зададена временска одредница.

(7) Ако не се воспостави или се прекине комуникацијата помеѓу фискалниот апарат и крипто-модулот, фискалниот апарат престанува да функционира и дава порака за грешка.

(8) Ако крипто картата не се замени во рокот пропишан со член 3-а од Законот за регистрирање на готовинските плаќања, фискалниот апарат престанува да функционира.

(9) Фискалната апаратура дава порака најмалку 30 дена пред истекот на рокот на важење на крипто картата при печатење на дневниот финансиски извештај.

## Член 24

**GPRS терминал**

(1) GPRS терминалот содржи SIM картичка (Subscriber Identity Module Card) издадена од мобилните оператори во Република Македонија наменета само за пренос на податоци.

(2) GPRS терминалот има сопствена меморија со минимален капацитет од 2 KB.

(3) GPRS терминалот треба да ги извршува следниве минимални операции:

1. праќање на податоци кон серверот на Управата за јавни приходи за период одреден од него;
2. примање и испраќање на податоци од серверот на Управата за јавни приходи кон крипто модулот и од крипто модулот кон серверот на Управата за јавни приходи;
3. праќање на податоци за сите ресети од фискалната меморија;
4. праќање на податоци за сите промени на даночните стапки од фискалната меморија;
5. праќање на податоци од контролниот финансиски извештај и

6. прием на службено соопштение од серверот на Управата за јавни приходи со максимум големина од 250 карактери во ASCII формат, кое се печати пред печатењето на дневниот финансиски извештај.

#### Член 25

### Технички и функционални карактеристики на GPRS терминалот

(1) Технички и функционални карактеристики на GPRS терминалот се:

1. да има батериско напојување кое ќе обезбеди 72 часа припремен режим на работа (stand by режим) или четири часа непрекината комуникација со серверот на Управата за јавни приходи во случај на прекин на електрично напојување;

2. да обезбеди автоматско вчитување на ICCID бројот на SIM картата и IMEI број на GPRS терминалот;

3. да има вграден часовник за реално време со батериско напојување;

4. да оневозможи пристап во внатрешноста на терминалот без симнување на фискалната пломба;

5. да овозможи безжична комуникација со серверот на Управата за јавни приходи преку GPRS (General Packet radio Service) мрежата на операторите на мобилната телефонија, наменета за пренос на податоци;

6. да овозможи работење во VPN (Virtual Private Network) виртуелна приватна мрежа која ја обезбедува операторот на мобилната телефонија;

7. да овозможи употреба на TCP IP SOCKETS протоколот за пренос на датотеки помеѓу терминалот и серверот на Управата за јавни приходи;

8. да обезбеди синхронизација на часовникот на реалното време на GPRS терминалот со часовникот на реалното време на серверот на Управата за јавни приходи при секое праќање на податоци до серверот на Управата за јавни приходи;

9. да обезбеди софтверска заштита на програмот за управување на GPRS терминалот, односно на содржината на програмската меморија од измена;

10. да овозможи дефинирање на корисничко име и лозинка за пристап на VPN мрежи;

11. да овозможи дефинирање на адреса на серверот на Управата за јавни приходи RFC 1035, RFC 1123, RFC 2181, а преведувањето од име во IP адреса да се врши преку DNS протокол;

12. да овозможи прием на команди од серверот на Управата за јавни приходи;

13. да овозможи автоматско или рачно активирање на исчитување на податоци од фискалната меморија, работната меморија и мемориската картичка;

14. да овозможи едновремено исчитување на целата фискална меморија;

15. да овозможи пренос на податоци до серверот на Управата за јавни приходи;

16. да овозможи прием на одзивот на серверот на Управата за јавни приходи;

17. да овозможи детекција на исправноста на преносот на податоци врз основа на примениот одзив на серверот на Управата за јавни приходи и

18. да овозможи повторен пренос на бараните податоци кон серверот на Управата за јавни приходи во зададено време, дефиниран број на пати во денот во дефиниран временски интервал, во случај на неисправен пренос на податоци до серверот на Управата за јавни приходи.

(2) Покрај техничките и функционалните карактеристики од став 1 на овој член, надворешниот GPRS терминал треба да има вградена сериска RS232 порта за поврзување со фискалниот апарат, USB порта за врска со крипто модулот и да има вграден конектор за поврзување со надворешна антена.

(3) GPRS терминалот треба да ги исполнува и останатите технички и функционални карактеристики според меѓународно признаените CE стандарди за уредите на комуникациската технологија.

#### Член 26

### Ознаки на даночните стапки во фискалниот апарат

(1) Означувањето на даночните стапки во фискалните апарати за даночни обврзници регистрирани за ДДВ се врши со алфа кодови А, Б и В на следниот начин:

- ознака „А“ за добра и услуги кои се оданочуваат со општа даночна стапка на данокот на додадена вредност (ДДВ);

- ознака „Б“ за добра и услуги кои се оданочуваат со повластена даночна стапка на данокот на додадена вредност (ДДВ) и

- ознака „В“ за добра и услуги кои се ослободени од данокот на додадена вредност (ДДВ).

(2) Даночните обврзници кои не се регистрирани за целите на данокот на додадена вредност (ДДВ) за извршениот промет на добра и услуги ја применуваат ознаката „Г“.

#### Член 27

### Фискални принтери

(1) Фискалниот принтер кој работи во состав на компјутерскиот систем, ја извршува функцијата на електронска каса со фискална меморија и треба да ги обезбеди следните услови:

1. да има вграден самостоен фискален модул со фискална меморија;

2. да има вградени часовник и датум за реалното време, печатар и работна меморија за чување на податоци за извршениот промет, вкупно и по даночни стапки;

3. да има порта за комуникација;

4. да има апликативна програма снимена на енергетско независен медиум кој оневозможува корекција или бришење во фискалната меморија;

5. фискалниот модул да ги извршува стандардните касови функции, да управува со алфанумеричкиот печатар со бонов и контролен траг, да управува со запишување и читање на податоците од фискалната меморија и самостојно читање на податоците од фискалната меморија без постоење на систем со персонален компјутер и

6. да се постави единствената дозволена фискална пломба на соодветна завртка која гарантира недостапност до сите компоненти кои влијаат на фискалната функционалност на апаратот, освен на делот за промена на медиумот за печатење.

(2) Тестирањето на фискалниот принтер се извршува во системот со персоналниот компјутер под управување со софтверот за контрола на функционалните карактеристики.

#### Член 28

### Функционални грешки на фискалниот апарат

(1) Фискалниот апарат треба да престане да функционира автоматски во случај на:

1. прекинување на работа на печатарот;

2. исклучување на екранот за купувачот или операторот;

3. дисконектирање на меморијата или фискалниот модул;

4. пополнување на фискалната меморија;

5. прекинување на врската со GPRS терминалот за пренос на податоци;

6. прекинување на врската со крипто модулот;

7. неиспраќање на дневниот извештај во тек на 240 часа од зададената временска одредница;

8. внесување на датум поранешен од датумот регистриран во фискалната меморија и

9. софтверска промена на кодот од апликативната програма.

(2) Во случај на грешка на фискалната меморија, фискалниот апарат ја открива и сигнализира со соодветна порака и на екранот се испишува видот на грешката на македонско кирилично писмо.

#### Член 29

##### Часовник и датум за реално време

(1) Информацијата за часовникот и датумот може да се програмира со помош на соодветна наредба.

(2) Наредбата за корегирање на информацијата за часовникот и датумот може да се изврши само еднаш после дневното затворање.

(3) Фискалниот апарат треба да се програмира за да дозволи работење и во престапна година.

(4) При корегирање на тековниот датум фискалниот апарат треба да ја контролира точноста на внесениот датум, кој не може да биде поранешен од датумот на внесување на последната издадена фискална сметка во фискалната меморија или од датумот на пуштање во употреба на фискалниот апарат. При обид за внесување на поранешен датум, фискалниот апарат треба да се блокира до внесување на правилен датум. При внесување на датумот, кој се разликува со повеќе од еден ден понапред од датумот на последната фискална сметка, фискалниот апарат треба да биде обезбеден од евентуална случајна грешка при внесувањето.

#### Член 30

##### Читач на платежни картички

(1) Читачот на платежни картички служи за автоматска наплата од сметката на имателот на платежната картичка при што е потребно да биде поврзан со соодветен процесинг центар преку телефонска линија.

(2) Наплатата се извршува така што картичката со својата магнетна трака се провлекува низ читачот на платежни картички при што се врши идентификација на имателот и автоматски се симнуваат средства од неговата сметка која се води во процесинг центарот.

(3) Читачот на платежни картички покрај читач за магнетна трака(лента) има и читач на "CHIP" картичка како и додатна тастатура за внес на личната тајна лозинка, како и модем (приклучок) за поврзување на обична и ISDN линија која треба да овозможува H 25 комуникација преку D- каналот.

#### Член 31

##### Функции на читачот на платежни картички

(1) Читачот на платежни картички ги има следниве функции:

1. читање на податоците од магнетниот запис или од "CHIP"-от на картичката;
2. да биде подготвен за прифаќање на тајната лозинка отчукана преку додатната тастатура;
3. воспоставување врска со процесинг центарот преку сопствен модем;
4. пренос на податоци од картичката и пренос на тајната лозинка и
5. екрански приказ на повратната информација за валидност на трансакцијата.

(2) Боновиот траг од фискалната сметка треба да е индентичен со записот од читачот на платежна картичка.

#### Член 32

##### Составни делови на читачот на платежни картички

(1) Читачот на платежната картичка треба да ги има следниве делови:

1. читач на магнетна трака (лента);
2. да биде подготвен за читач на "CHIP" картичка (SMART картичка);
3. тастатура;
4. екран;
5. печатар и
6. приклучоци за поврзување.

(2) Покрај деловите од став (1) на овој член читачот на платежни картички може да има и:

1. додатна тастатура за внес на лозинката - (PIN број);
2. екран осетлив на допир за прифаќање на екрански потпис и
3. интернет можности.

(3) Во случај кога читачот на платежни картички е интегриран во фискалниот апарат, истиот покрај основните делови и функции треба да ги поседува паралелно деловите и функциите на читачот на платежни картички и тоа:

1. читач на магнетна трака(лента);
2. да биде подготвен за читач на "CHIP" картичка(SMART картичка);
3. модем;
4. додатна тастатура за внес на PIN бројот;
5. посебна тастатура за читачот на платежни картички или можност да се користи истата тастатура од фискалниот апарат;
6. посебен екран за читачот на платежни картички или можност да се користи истиот екран од фискалниот апарат и
7. посебен печатар за читачот на платежни картички или можност да се користи истиот печатар од фискалниот апарат.

#### Член 33

##### Стандарди за читач на платежна картичка

(1) Читачот на платежна картичка треба да има најмалку еден RS 232 сериски излез за поврзување со фискалниот модул и да има вграден RS 485 сериски излез за поврзување со PIN PAD доколку истиот не е интегриран во читачот на платежни картички.

(2) Читачот на платежна картичка треба да го исполнува стандардот (EMV 3.1.1 Level 1) и стандардите и инструкциите на националната платежна картичка.

(3) Читачот на платежна картичка работи по протокол SPDH.

#### Член 34

##### Функционална поврзаност

(1) Фискалниот апарат е поврзан со читачот на платежна картичка и неговиот софтвер треба да ги подржува функциите на читачот, а воедно тие функции да не ја попречуваат нормалната работа на фискалниот апарат.

(2) Во случај на постоење на мрежа (систем) на фискални апарати, секој фискален апарат треба да биде проследен со читач на платежни картички.



**III. ФИСКАЛНА СМЕТКА, ФИСКАЛНО ЛОГО, СТОРНА СМЕТКА, ДНЕВЕН, ПЕРИОДИЧЕН И КОНТРОЛЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ И КНИГА НА ДНЕВНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

**Член 35**  
**Фискална сметка**

(1) Фискална сметка е документ со кој се потврдува плаќањето на цената на доброто или услугата, издаден од фискалниот апарат.

(2) Образецот на Фискална сметка (ФС-01) е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

**Член 36**  
**Дневно отварање**

Кога се врши дневно отварање на фискалниот апарат, на првата фискална сметка треба да се испечати забележителен идентификатор низ цела линија.

**Член 37**  
**Образец на фискално лого**

(3) Образецот на Фискално лого (ФЛ-04) е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

**Член 38**  
**Сторна сметка**

(1) Сметките што се печатат со исклучок на фискалните сметки се сторни сметки.

(2) Сторните сметки треба да ги содржат следните елементи:

1. назив и седиште на даночен обврзник;
2. назив и адреса на објектот за промет на добра и услуги;
3. даночен број ЕДБ;
4. даночен број под кој е регистриран за ДДВ;
5. опис и количина на прометот на добро односно услуга, цена и износ, по поединечни даночни стапки или даночен код (даночна група);
6. износите треба да бидат поврзани со точна даночна стапка; даночната стапка може да биде изразена во процент или даночен код (даночна група) која е дефинирана на крајот на сметката;
7. евентуални подзбирони;
8. вкупен промет остварен од македонски производи кој треба да биде искажан со текстот „ПРОМЕТ ОД МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ“;
9. пресметан данок од македонски производи прикажан по даночни стапки или даночен код (даночна група);
10. вкупен износ на данок од македонски производи;
11. вкупен промет кој се должи, треба да биде искажан со текстот “ВКУПЕН ПРОМЕТ”;
12. вкупен износ на данок;
13. пресметан данок прикажан по даночните стапки, заедно со даночниот код доколку се користи;
14. уникатен 2D баркод во кој што е кодирана содржина од сторно сметка;
15. часот, датумот на издавање и прогресивниот број на сторната сметка; датумот треба да биде прикажан во еден од следните формати дд/мм/гг или дд-мм-гг; часот треба да се искаже во 24 часовен формат: чч-мм или чч.мм и
16. текст: “СТОРНА СМЕТКА”.

(3) Текстот “СТОРНА СМЕТКА” се печати на почетокот и крајот на сметката со македонско кирилично писмо.

(4) Сторната сметка не треба да го содржи фискалниот заштитен знак (лого).

(5) Кон издадената сторно сметка се приложува фискалната сметка која се сторнира.

(6) Елементите на сторно сметката треба да бидат искажани по редоследот согласно со ставот (1) на овој член.

(7) Образецот на Сторна сметка (СС-02) е даден во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

**Член 39**  
**Дневен финансиски извештај**

(1) Дневниот финансиски извештај, ги содржи следните задолжителни елементи:

1. назив и седиште на даночниот обврзник;
2. назив и адреса на објектот за промет на добра и услуги;
3. даночен број ЕДБ;
4. даночен број под кој е регистриран за ДДВ;
5. вкупен промет остварен од македонски производи кој треба да биде искажан со текстот „ПРОМЕТ ОД МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ“;
6. пресметан данок од македонски производи прикажан по даночни стапки или даночен код (даночна група);
7. вкупен износ на данок од македонски производи;
8. вкупен промет од тековниот ден;
9. вкупен промет искажан по даночни стапки;
10. вкупен износ на данок;
11. пресметан данок прикажан по даночни стапки заедно со даночен код (даночна група);
12. бројот на последната фискална сметка издадена пред затворање;
13. вкупен број на издадени фискални сметки од почеток на употреба на фискалниот апарат;
14. број на сторни сметки издадени пред затворање;
15. вкупен број на сторни сметки од почеток на употреба на фискалниот апарат;
16. вкупен промет од македонски производи од сторно сметки;
17. пресметан данок од македонски производи прикажан по даночни стапки или даночен код од сторно сметки;
18. вкупен износ на данок од македонски производи од сторно сметки;
19. вкупен промет од сторно сметки;
20. вкупен износ на данок од сторно сметки;
21. пресметан данок прикажан по даночни стапки или даночен код од сторно сметки;
22. вкупен промет од минерални масла кои содржат материји за обележување (ЕЛ);
23. вкупна количина во литри на продадени минерални масла кои содржат материји за обележување (ЕЛ);
24. број на затворањето;
25. бројот на извршените ресетирања на фискалниот апарат од последното затворање;
26. број на вкупно извршени ресетирања на фискалниот апарат од неговото фискализирање до последното дневно фискално затворање;
27. уникатен 2D баркод во кој што е кодирана содржина од дневниот финансиски извештај;
28. час и датум на печатење; часот треба да биде искажан во 24 часовен формат: чч-мм или чч.мм; датумот треба да биде искажан во еден од следните формати : дд/мм/гг или дд-мм-гг;
29. фискалниот заштитен знак (лого) и регистрациски број на фискалниот апарат и
30. со оддалеченост од најмалку две празни линии, податоци од нефискален тип се појавуваат и завршуваат со отпечатување на (“ДНЕВЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ”).

(2) Дневниот финансиски извештај треба да биде испечатен со македонско кирилично писмо.

(3) Дневното затворање треба да се изврши еднаш во текот на 24 часа од работниот ден. Не се врши дневно затворање ако објектот е затворен во текот на целиот ден.

(4) Дневниот финансиски извештај треба да има податок кој ќе покажува почеток на работа на фискалната меморија проследена со нејзиниот регистарски број и фискалното лого.

(5) Елементите на дневниот финансиски извештај треба да бидат искажани по редоследот согласно ставот (1) на овој член.

#### Член 40

##### Книга на дневни финансиски извештаи

(1) Книгата на дневни финансиски извештаи ги содржи следните задолжителни елементи и податоци:

1. назив и седиште на даночниот обврзник;
2. назив и адреса на деловниот објект;
3. даночен број ЕДБ;
4. даночен број под кој е регистриран даночниот обврзник за ДДВ;
5. дата на која е регистриран прометот, внесен во книгата од дневниот финансиски
6. извештај;
7. вкупен промет остварен од македонски производи;
8. пресметан данок од македонски производи прикажан по даночни стапки или даночен код (даночна група);
9. вкупен износ на данок од македонски производи;
10. вкупен промет искажан по даночни стапки;
11. вкупен промет;
12. износ на данок по даночни стапки и
13. вкупен износ на данок.

(2) Во книгата се регистрираат податоците за вкупниот промет и ДДВ по работни денови, збирно за секој календарски месец и вкупно за годината.

(3) Книгата на дневни финансиски извештаи се води за секој деловен објект во кој се користат фискални апарати, а во објект во кој се користат повеќе фискални апарати, дневните извештаи во книгата се евидентираат збирно.

(4) Книгата на дневни финансиски извештаи може да се води во електронска или хартиена форма.

(5) Образецот на Книгата на дневни финансиски извештаи (КДФИ-01) е даден во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.

#### Член 41

##### Периодичен финансиски извештај

(1) Периодичниот финансиски извештај ги содржи следните задолжителни елементи:

1. назив и седиште на даночниот обврзник;
2. назив и адреса на објектот за промет на добра и услуги;
3. даночен број ЕДБ;
4. даночен број под кој е регистриран за ДДВ;
5. датум на почеток и крај за периодот на индицираните дати;
6. број на извештајот;
7. вкупен промет остварен од македонски производи кој треба да биде искажан со текстот „ПРОМЕТ ОД МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ“;
8. пресметан данок од македонски производи прикажан по даночни стапки или даночен код (даночна група);
9. вкупен износ на данок од македонски производи;
10. вкупен промет;

11. вкупен промет искажан по даночни стапки

12. вкупен износ на данок;
13. пресметан данок прикажан по даночни стапки заедно со даночен код (даночна група);
14. вкупен број на фискални сметки;
15. вкупен број на сторно сметки;
16. вкупен промет од македонски производи од сторно сметки;
17. пресметан данок од македонски производи прикажан по даночни стапки или даночен код од сторно сметки;
18. вкупен износ на данок од македонски производи од сторно сметки
19. вкупен промет од сторно сметки ;
20. вкупен износ на данок од сторно сметки;
21. пресметан данок по даночни стапки или даночен код од сторно сметки;
22. вкупен промет од минерални масла кои содржат материи за обележување (ЕЛ);
23. вкупна количина во литри на продадени минерални масла кои содржат материи за обележување (ЕЛ);
24. број на затворањата за период на индицираните дати;
25. бројот на извршените ресетирања на фискалниот апарат;
26. уникатен 2D баркод во кој што е кодирана содржината од периодичниот финансиски извештај;
27. час и датум на печатење; часот треба да биде искажан во 24 часовен формат: чч-мм или чч:мм; датумот треба да биде искажан во еден од следните формати : дд/мм/гг или дд-мм-гг;
28. фискалниот заштитен знак (лого) и регистрациски број на фискалниот апарат и
29. текстот “ПЕРИОДИЧЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ” се печати на почетокот и крајот на извештајот.

(2) Периодичниот финансиски извештај треба да биде испечатен со македонско кирилично писмо.

(3) Периодичниот финансиски извештај се печати по потреба на даночниот обврзник или на барање на Управата за јавни приходи.

(4) Елементите на периодичниот финансиски извештај треба да бидат искажани по редоследот согласно со ставот (1) на овој член.

#### Член 42

##### Контролен финансиски извештај

(1) Контролниот финансиски извештај (пресек на состојба) ги содржи следните задолжителни елементи:

1. назив и седиште на даночниот обврзник;
2. назив и адреса на објектот за промет на добра и услуги;
3. даночен број ЕДБ;
4. даночен број под кој е регистриран за ДДВ;
5. вкупен промет остварен од македонски производи кој треба да биде искажан со текстот „ПРОМЕТ ОД МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ“ ;
6. пресметан данок од македонски производи прикажан по даночни стапки или даночен код (даночна група);
7. вкупен износ на данок од македонски производи;
8. вкупен промет;
9. вкупен промет искажан по даночни стапки;
10. вкупен износ на данок;
11. пресметан данок прикажан по даночни стапки заедно со даночен код (даночна група);
12. број на последната фискална сметка издадена пред печатење на извештајот;
13. број на сторно сметки;



14. вкупен промет од македонски производи од сторно сметки;

15. пресметан данок од македонски производи прикажан по даночни стапки или даночен код од сторно сметки;

16. вкупен износ на данок од македонски производи од сторно сметки;

17. вкупен промет од сторно сметки;

18. вкупен износ на данок од сторно сметки;

19. пресметан данок по даночни стапки или даночен код од сторно сметки;

20. вкупен промет од минерални масла кои содржат материи за обележување (ЕЛ);

21. вкупна количина во литри на продадени минерални масла кои содржат материи за обележување (ЕЛ);

22. службено внесени пари;

23. бројот на извршените ресетирања на фискалниот апарат;

24. уникатен 2D баркод во кој што е кодирана содржината од контролниот финансиски извештај;

25. час и датум на печатење; часот треба да биде искажан во 24 часовен формат: чч-мм или чч:мм; датумот треба да биде искажан во еден од следните формати : дд/мм/гг или дд-мм-гг;

26. фискалниот заштитен знак (лого) и регистрациски број на фискалниот апарат и

27. текстот "КОНТРОЛЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ" се печати на почетокот и крајот на извештајот.

(2) Контролниот финансиски извештај треба да биде испечатен со македонско кирилично писмо.

(3) Контролниот финансиски извештај е документ во кој се евидентирани збиравите од сите евидентирани и испечатени фискални сметки после печатење на последниот дневен финансиски извештај (тековен ден).

(4) Контролниот финансиски извештај се печати по потреба на даночниот обврзник или на барање на Управата за јавни приходи.

(5) Елементите на контролниот финансиски извештај треба да бидат искажани по редоследот согласно ставот (1) на овој член.

#### IV. ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА И ОДОБРУВАЊЕ НА ТИП И МОДЕЛ НА ФИСКАЛЕН АПАРАТ

##### Барање на дозвола за производство на фискални апарати

###### Член 43

Домашните правни лица, баратели на дозвола за производство на фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување кон барањето покрај доказите за исполнување на условите од член 16 од Законот за регистрирање на готовински плаќања треба да достават и:

1. извод од судска регистрација на дејноста;
2. документ за бонитет на барателот издаден од носителот на платниот промет, односно Централниот регистар;
3. доказ дека не се во стечај или ликвидација;
4. доказ дека не им е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност и
5. други докази, во два примерока.

###### Член 44

##### Потребни документи за добивање на одобрување на типот и моделот на фискален апарат односно за интегриран автоматски систем за управување

(1) Правните лица баратели на дозвола за производство на фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување до Управата за јавни приходи ја доставуваат следната документација:

1. идентификациски податоци за производителот на опремата;

2. расположива опрема и други физички капацитети;

3. расположиви залихи од репроматеријали со кои планира да располага;

4. список на стручен кадар (име, презиме и степен на стручна подготовка и доказ за нивната стручност за производство, сервисирање и одржување на фискалната апаратура, односно на интегрираниот автоматски систем за управување) потребен за производство и сервисирање на фискална апаратура, интегриран автоматски систем за управување и читач на платежни картички;

5. декларација дека фискалната опрема е произведена во согласност со дадените стандарди и одредбите на овој правилник;

6. изјава од производителот за редовно обезбедување резервни делови, техничка одржување и сервисирање и

7. податок за локацијата за спроведување на испробувањето на пробниот модел од соодветниот тип и модел на фискалниот апарат.

(2) Кон документацијата од став (1) на овој член, за фискалната апаратура во два примероци потребно е да се приложи опис на конструкцијата, функционалноста на опремата и сигурносната опрема која гарантира точноста во работењето, и тоа:

1. информација за екраните на операторот и потрошувачите;

2. информација за печатарот;

3. информација за карактеристиките на фискалната меморија вклучувајќи ги

4. карактеристиките за температурата;

5. информација за карактеристиките на обвивката на фискалниот апарат;

6. детален опис на хардверските компоненти;

7. информација за поврзување со надворешните електронски уреди;

8. информации за апликативните програми;

9. листа на електронски компоненти во согласност со меѓународни стандарди,

10. односно нивните основни карактеристики;

11. планови, односно описни шеми на техничките и функционални карактеристики;

12. изворен код на целокупниот софтвер (системски и апликативен) од фискалниот апарат;

13. дијаграм кој ја содржи функционалната организација на софтверот;

14. листа на комуникациски протоколи користени при комуникација на фискалниот апарат кога е приклучен со електронска фискална опрема или во интегриран систем за автоматско управување;

15. документација поврзана со декларацијата за усогласување со СЕ стандардите;

16. целосна документација од тестирањето на пробниот модел и атестот;

17. фотографии на опремата, местот на пломбирање и на фискалната меморија;

18. упатство за употреба и монтажа;

19. правила за одржување;

20. упатство за даночната администрација за постапката на фискализација, контрола на работата на фискалниот апарат и контрола на содржината на фискалната меморија;

21. опис со дизајн и примерок на идентификациони знаци на овластениот сервисер;

22. гарантен рок;

23. листа на центри за техничко одржување и сервисирање и

24. други податоци неопходни за презентирање на типот и моделот на фискалната апаратура.

(3) Кон документацијата од став (1) на овој член, за GPRS терминалите, во два примероци треба да се поднесат и следните документи:

1. информација за карактеристиките на обвивката на GPRS терминалот;
2. детален опис на хардверските компоненти;
3. информација за поврзување со надворешните електронски уреди;
4. информации за апликативните програми;
5. листа на електронски компоненти во согласност со меѓународни стандарди, односно нивните основни карактеристики;
6. планови односно описни шеми на техничките и функционални карактеристики;
7. изворен код на целокупниот софтвер (системски и апликативен) од GPRS терминалот;
8. дијаграм кој ја содржи функционалната организација на софтверот;
9. листа на комуникациски протоколи користени при комуникација на GPRS терминалот со фискалниот апарат и со серверот на Управата за јавни приходи;
10. документација поврзана со декларацијата за усогласување со CE стандардите;
11. целосна документација од тестирањето на пробниот модел и атестот;
12. фотографии на опремата и местото на пломбирање;
13. упатство за употреба и монтажа;
14. правила за одржување;
15. гарантен рок и
16. други податоци неопходни за презентирање на типот и моделот на GPRS терминалот.

#### Член 45

##### Контрола на пробен тип и модел на фискален систем на опрема

- (1) Контрола на пробен тип и модел на фискален систем на опрема се врши заради негово одобрување и пуштање во употреба.
- (2) Контролата на пробен тип и модел на фискален систем на опрема се врши во лабораторија и на самото место каде е инсталиран пробниот тип и модел на фискален систем на опрема.
- (3) Независното акредитирано правно лице за испитување на пробен тип и модел на фискален систем на опрема може да побара од барателите на дозвола за производство на фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување документи наведени во членот 44 од овој правилник, кои ќе му бидат од важност во постапката на испитувањето.
- (4) Независното акредитирано правно лице по извршеното испитување изготвува извештај со целосна документација од тестирањето на пробниот модел и атестот и води евиденција за овластените производители и контролираните пробни типови и модели за фискален систем на опрема.

#### Член 46

##### Софтвер на фискалниот апарат

- (1) За секој тип и модел на фискален систем на опрема се доставува до независното акредитирано правно лице за испитување и до Управата за јавни приходи ме-

диум кој ги содржи системскиот и апликативниот код на фискалниот апарат и GPRS терминалот, со детална документација на македонски јазик. Во документацијата графички и текстуално се претставуваат програмските процедури.

#### Член 47

##### Контрола во лабораториски услови

(1) Проверката и контролата во лабораториски услови опфаќа контрола на фискалниот систем на опрема кој се потврдува со CE стандардите за продажба и тоа: EN 60950, EN 55022: Класа А и EN 50082-1.

(2) Фискалната опрема треба да функционира при влажност од 20% до 80% и температура од -10 до +45 степени целзиусови.

(3) Фискалната опрема се тестира на временски услови во еден циклус и тоа:

1. се поставува во комора со влажност од 20%, електричната енергијата доставувана до единицата е 220V, фискалната опрема треба да работи до степен кога автоматски печати една комплетна фискална сметка секои четири минути со максимум интервали помеѓу испечатените редови од 10 секунди и минимум интервали од две секунди;

2. температурата се доведува до -10 степени целзиусови, потоа се покачува до +45 степени целзиусови со раст од 1 степен целзиусов на минута, температурата се одржува на 45 степени целзиусови еден час, потоа се намалува на -10 степени целзиусови со намалување од 1 степен целзиусов на минута и се одржува 1 час, ова се смета како еден циклус на тестирање.

(4) Фискалната опрема е исправна за работа во симулираните временски услови доколку функционира исправно за време на целото тестирање и се потврдува преку испечатените сметки.

(5) За проверката и контролата се изготвува извештај за сите квантитавни податоци за електро-механичките карактеристики на серијата и типот на произведените фискални системи на опрема кој содржи и изјава за соодветство на фискалната опрема.

#### Член 48

##### Испитување на интегрираниот автоматски систем за управување

(1) Испитувањето на интегрираниот автоматски систем за управување се извршува на местото на користење, при што се докажува целосната контрола врз прометот на добрата и услугите и обезбедување на условите за секојдневен автоматски пренос на податоци реализиран со постојана електронска врска со Управата за јавни приходи.

(2) Електронските системи со фискална меморија за регистрирање на прометот на нафтени деривати на мало се испитуваат во објектот, а централната регистрирана апаратура се испитува со помош на симулатор вклучен во системот со сметачки уред за количината и потрошокот на нафтените деривати.

(3) Испитувањето на функционалноста на пробниот тип и модел се врши од страна на Комисија за одобрување и проучување на документите и оценување на сервисната мрежа за одржување на фискалната опрема формирана во Управата за јавни приходи.

#### **Издавање на дозвола за одобрување на користење на соодветен модел на фискална апаратура односно за интегриран автоматски систем за управување**

##### **Член 49**

(1) Врз основа на спроведените контроли и увид во приложената документација од страна на Управата за јавни приходи, до министерот за финансии се доставува предлог за издавање на дозвола за одобрување на користење на соодветниот модел на фискална апаратура, односно интегрираниот автоматски систем за управување и документите од член 43 и 44 и извештаите од член 45 и 47 од овој правилник.

#### **V. ПРОВЕРКА И КОНТРОЛА НА ФИСКАЛНИТЕ АПАРАТИ И ТЕХНИЧКО ОДРЖУВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ**

##### **Член 50**

#### **Проверката и контролата на фискалните апарати**

(1) Проверката и контролата на фискалните апарати подразбира контрола на електромеханичките карактеристики на хардверот и на софтверот на истите.

(2) Процесот на проверка и контрола на фискалните апарати се состои од:

1. Контрола при прием на составни делови на фискалниот систем на опрема;
2. Контрола во процесот на производство;
3. Периодична проверка и
4. Вонредна контрола.

##### **Член 51**

#### **Контрола при прием на составни делови на фискалниот систем на опрема**

(1) Проверката и контролата при прием на составни делови на опремата опфаќа проверка на соодветноста на техничката документација со деловите доставени на увид.

(2) Проверката и контролата од став (1) на овој член се изведува на местото каде што се наоѓаат составните делови, од претставник на независното акредитирано правно лице и претставници на Управата за јавни приходи.

(3) Времетраењето на контролата не може да трае повеќе од еден ден.

(4) За спроведената проверка и контрола при прием на составните делови на опремата се изготвува извештај за соодветноста на составните делови на опремата со техничката документација од страна на независното акредитирано правно лице.

##### **Член 52**

#### **Контрола во процесот на производство**

(1) Проверката и контролата во процесот на производство на фискалните апарати опфаќа контрола на електро-механичките и функционалните карактеристики на произведените апарати.

(2) Проверката и контролата од став 1 на овој член се изведува на местото каде што се одвива производниот процес, од претставник на независното акредитирано правно лице и претставници на Управата за јавни приходи и притоа производителот треба да ги обезбеди сите потребни услови за непречено одвивање на контролата.

(3) За спроведената проверка и контролата во процесот на производство на фискалните апарати се изготвува идентификација на произведената серија и тип на фискален апарат.

(4) За спроведената проверка и контрола во процесот на производство на опремата се изготвува извештај за соодветноста на електро-механичките и функционалните карактеристики на фискалниот систем на опрема, од страна на независното акредитирано правно лице.

##### **Член 53**

#### **Периодична проверка**

(1) Периодична проверка се врши еднаш годишно и опфаќа основни функционални проверки на фискалниот систем на опрема кој е во употреба без да се отстранува фискалната пломба.

(2) Периодичната проверка се врши од страна на овластените производители на самото место кај даночните обврзници.

(3) Овластениот производител треба да постави налепница на фискалниот апарат за извршената периодична проверка која содржи податок за сервисниот центар и за периодот за кој важи извршената проверка.

##### **Член 54**

#### **Вонредна контрола**

(1) Вонредна контрола се врши кога постои сознание за несоодветност на електро-механичките карактеристики на фискалниот систем на опрема од страна на Управата за јавни приходи, во однос на деловите кои се одобрени и пуштени во употреба.

##### **Член 55**

#### **Сервисирање**

(1) Техничкото одржување и сервисирање треба да го врши производителот или од него овластен сервисен центар.

(2) Сервисирањето на одобрениот фискален систем на опрема се врши за периодот од најмалку седум години врз основа на договор помеѓу производителите и Управата за јавни приходи и се води евиденција во која се содржани следните елементи:

1. назив на фирмата, седиштето, адресата и даночниот број;
2. комерцијално име на типот и моделот на фискалниот апарат;
3. регистарски број на фискалниот апарат;
4. комерцијално име на типот и моделот на GPRS терминалот;
5. IMEI број на GPRS терминалот;
6. ICCID број на SIM картата;
7. број на мемориската картичка;
8. број на крипто модулот;
9. број на крипто карта;

10. бројот на дозволата за одобрување на типот и моделот на фискалниот апарат и GPRS терминалот и

11. договорни страни.

(3) Евиденцијата за фискалниот систем на опрема обезбедува забележување на сите операции кои се поврзани со инсталирање, фискализирање, техничко одржување и сервисирање.

(4) Сервисниот центар на производителот или од него овластен сервисен центар за техничко одржување и сервисирање на фискалниот систем на опрема во сервисната книшка евидентираат:

1. датум и час на доставено барање за техничко одржување или сервисирање;

2. датум и час на почетокот на интервенцијата;

3. краток опис на пронајдената грешка пред отстранувањето на фискалната пломба;

4. индикација дали фискалната пломба треба да се отстрани;

5. датум и час на дислокацијата на фискален систем на опрема доколку треба да се дислоцира за поправка;

6. бројот на последната фискална сметка и бројот на последното дневно затворање;

7. изјава од сервисерот кој го одржува или сервисира фискалниот систем на опрема дека правилно функционира и кога е отстранета фискалната пломба;

8. датум и час на завршување на интервенцијата и

9. датум и час на враќање на фискалниот систем на опрема доколку е извршена поправка надвор од местото на инсталацијата.

(5) Сопственикот на фискален систем на опрема треба да повика сервис во случај на дефект освен во празнични денови.

#### Член 56 Евиденција

Производителите на фискален систем на опрема водат евиденција за движењето на фискалната апаратура кој треба да содржи:

1. назив на даночниот обврзник;

2. дејноста и даночниот број на примателот на фискален систем на опрема;

3. локација на инсталација на фискалниот систем на опрема;

4. комерцијално име на типот и моделот на фискалниот апарат;

5. регистарски број на фискалниот апарат;

6. комерцијално име на типот и моделот на GPRS терминалот;

7. IMEI број на GPRS терминалот;

8. ICCID број на SIM картата;

9. број на мемориска картичка;

10. број на крипто модулот;

11. број на крипто карта;

12. датум и број на дозволата за одобрување на типот и моделот на апаратот;

13. датум и број на дозволата за одобрување на типот и моделот на GPRS терминалот;

14. датум на доставување и број на испратница и

15. датум на враќање или препраќање во рамките на еден корисник и детали од документацијата на движењето.

#### Член 57

#### Регистрација на фискалниот систем на опрема

(1) Даночниот обврзник или овластениот производител во негово име, набавениот фискален систем на опрема го пријавува во Управата за јавни приходи поради пуштање во употреба (фискализирање).

(2) Сервисерот ја врши постапката за пуштање во употреба (фискализација) на фискалниот систем на опрема во сервисниот центар, односно електронскиот систем со фискална меморија за регистрирање на прометот на нафтени деривати на мало на локацијата каде е инсталиран системот.

(3) По констатирањето на спроведената процедура на фискализирање се врши пломбирање на фискалниот систем на опрема со фискална пломба од страна на Управата за јавни приходи.

(4) Кога се отстранува фискалната пломба од страна на сервисерот, при сервисирање или одржување на фискалниот систем на опрема, сервисерот става своја сервисна пломба, со индикација за новата пломба со кодот и ознака за идентификација на сервисерот.

(5) По извршеното сервисирање или техничко одржување на фискалниот систем на опрема, овластениот сервисер ги евидентира сите извршени операции во сервисната книшка и ја известува Управата за јавни приходи за извршената интервенција. По добиеното известување се врши пломбирање на фискалниот систем на опрема од страна на Управата за јавни приходи.

(6) Фискалниот систем на опрема не се употребува без фискална односно сервисна пломба и не се пренесува, користи или оттуѓува во друг деловен објект без да се пријави во Управата за јавни приходи. Промената или одјавата на фискалниот систем на опрема треба да бидат одобрени од страна на Управата за јавни приходи.

(7) Фискализираните фискални системи на опрема поединечно по обврзници и деловни објекти се евидентираат од страна на Управата за јавни приходи.

#### Член 58

#### Фискална и сервисна пломба

(1) Фискалната и сервисната пломба се во елипсовидна форма со димензии 8 x 6 мм.

(2) Фискалната пломба содржи ознака со која се идентификува овластеното лице од Управа за јавни приходи кое извршило фискализација, а сервисната пломба го идентификува овластеното лице на производителот односно сервисот.

(3) Втиснување на кодот на фискалната пломба се врши од страна Управа за јавни приходи.

(4) Држачот на фискалната пломба треба:

1. да биде јасно видлив;

2. не смее да се прекрива со никаков објект;

3. да биде заштитен од удар и

4. на него да биде нанесена полна смеса која ја заштитува главата на завртката и ја осигурува недостапноста на обвивката.



(5) Секоја фискална апаратура и надворешно поврзан GPRS терминал со фискална апаратура имаат фискална пломба.

#### Член 59

#### Евиденција на техничари

(1) Правното лице за сервисирање, редовно и вонредно техничко одржување, води евиденција на техничарите кои се квалификувани за сервисирање и одржување на фискалниот систем на опрема.

(2) Во евиденцијата на техничарите за сервисирање и техничко одржување на фискалниот систем на опрема се наведуваат:

1. име и презиме;
2. единствен матичен број;
3. кодот за идентификација на сервисната пломба;
4. број на идентификационата картичка;
5. дата на отпочнување односно прекинување на работен однос и
6. сервисен центар.

(3) Секоја промена на податоците за техничарите се внесува во евиденцијата.

(4) Секој техничар за сервисирање и техничко одржување на фискалниот систем на опрема има картичка за идентификација со следнава содржина:

1. слика;
2. име презиме;
3. потпис;
4. ознаки за идентификација на фирмата за сервисирање;
5. кодот за идентификација на сервисната пломба и
6. број на картичката.

(5) Идентификациска картичка на техничарот е непременлива.

(6) За секоја промена во правното лице за сервисирање, редовно и вонредно техничко одржување задолжително се известува Управата за јавни приходи.

(7) Правното лице за сервисирање и техничко одржување на фискалниот систем на опрема, по барање на Управата за јавни приходи, доставува ажуриран список на авторизирани техничари.

#### Член 60

#### Итна сметководствена книга

(1) Во случај на нефункционирање на фискалниот систем на опрема обврзникот за извршениот промет на добра и услуги издава парагон блок и води итна сметководствена книга.

(2) Парагон блокот содржи:

1. место, дата на издавање и сериски број;
2. име и адреса на даночниот обврзник кој го извршува прометот и даночен број и
3. опис, количина, цена и вредност на прометот и вкупен промет.

(3) Итната сметководствена книга ги содржи следните елементи:

1. назив и седиште на даночниот обврзник;
2. назив и адреса на објектот за промет на добра и услуги;
3. даночен број;
4. даночен број под кој е регистриран за ДДВ;
5. датум(дд/мм/гггг) и час (чч-мм) на престанок на функционирање на фискалниот систем на опрема;
6. датум(дд/мм/гггг) и час (чч-мм) на пуштање во употреба по извршената интервенција;
7. издадени парагон блокови (од - до сериски број);
8. вкупен дневен промет искажан по поединечни дневни стапки;
9. дневен вкупен промет;
10. вкупен дневен данок по поединечни стапки и
11. вкупен дневен данок.

(4) Парагон блоковите и итната сметководствена книга се заверени од Управата за јавни приходи.

(5) Образецот на итната сметководствена книга (ИСК-03) даден во Прилог 5 кој е составен дел на овој правилник.

#### Член 61

#### Зачувување на документи

Парагон блокот, дневните финансиски извештаи, книгата за дневни финансиски извештаи, итната сметководствена книга, полната фискална меморија, мемориската картичка и крипто картата, даночниот обврзник ги чува во деловниот објект пет години од датумот на последната промена."

### VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 62

Со денот на отпочнувањето на примена на овој правилник престанува да важи Правилникот за издавање на документ касова сметка за сторна трансакција и за функционалните и техничките карактеристики кои треба да ги имаат фискалните апарати и интегрираниот автоматски систем за управување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/01, 57/01, 99/01, 91/04, 61/05, 03/08, 25/08 и 141/10) и Правилникот за начинот за проверка и контрола на системот на фискалните апарати („Службен весник на Република Македонија“, бр.152/11).

#### Член 63

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2014 година.

Бр. 19 – 28771/1  
12 септември 2013 година  
Скопје

Министер за финансии,  
**Зоран Ставрски, с.р.**



Прилог 1

ФС-01

\*\*\*\*\*ФИСКАЛНА СМЕТКА\*\*\*\*\*

#0001

број на фискална сметка  
назив и седиште на даночниот обврзник  
назив и адреса на објектот за промет на добра и услуги  
даночен број  
даночен број под кој е регистриран за ДДВ

Опис	Количина	Цена	Износ	Даночна стапка
Артикл 1	1	59,00	59,00	18%
Артикл 2	1	69,00	69,00	5%
			128,00	Меѓу збир
Артикл 3	2	20,00	40,00	5%
Промет од македонски производи			69,00	
ДДВ од македонски производи 5%			3,45	
ДДВ од македонски производи 18%				
Вкупно ДДВ од македонски производи			3,45	
ВКУПЕН ПРОМЕТ			168,00	
Вкупно ДДВ		16,07		
Вкупно ДДВ 5%		5,45		
Вкупно ДДВ 18%		10,62		

Готовина	Опис на плаќање	200,00
Вратен Кусур		32,00



Баркод

14:24 14-10-2014

час и датум на издавање на сметката

Прогресивен број на фискалната сметка



Фискално лого


VN424000001

Регистарски број на фискалниот апарат

\*\*\*\*\*ФИСКАЛНА СМЕТКА\*\*\*\*\*

Прилог 2

ФЛР-04



Прилог 3

СС-02

## \*\*\*\*\*СТОРНА СМЕТКА\*\*\*\*\*

#0001

број на сторна сметка  
назив и седиште на даночниот обврзник  
назив и адреса на објектот за промет на добра и услуги  
даночен број  
даночен број под кој е регистриран за ДДВ

Опис	Количина	Цена	Износ	Даночна стапка
Артикл 1	1	59,00	59,00	18%
Артикл 2	1	69,00	69,00	5%
			128,00	Меѓу збир
Артикл 3	2	20,00	40,00	5%
Промет од македонски производи			69,00	
ДДВ од македонски производи 5%		3,45		
ДДВ од македонски производи 18%				
Вкупно ДДВ од македонски производи		3,45		
ВКУПЕН ПРОМЕТ			168,00	
Вкупно ДДВ		16,07		
Вкупно ДДВ 5%		5,45		
Вкупно ДДВ 18%		10,62		



Баркод

14:24 14-10-2014

час и датум на издавање на сметката

Прогресивен број на фискалната сметка

VN424000001

Регистарски број на фискалниот  
апарат

\*\*\*\*\*СТОРНА СМЕТКА\*\*\*\*\*

## КНИГА ЗА ДНЕВНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

ПРАТНОТ  
КЛОМ-01Република Македонија  
Министерство за  
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Книгата на дневни финансиски извештаи (КДФИ-01) не се заверува во Управата за јавни приходи.  
Свој документ даночниот обврзник има обврска да го чува во деловниот објект пет години од датумот на последната промена.

## УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Книгата на дневни финансиски извештаи се води за секој деловен објект во кој се користат фискални апарати, а во објект во кој се користат повеќе фискални апарати, дневните извештаи во книгата се евидентираат збирно.  
На крајот на работниот ден во КДФИ-01 се внесуваат податоците од дневниот финансиски извештај отпечатен од фискалниот апарат на следниот начин:

- **Датум** - Внесете го датумот на тековниот ден.
- **Вкупен промет во тековниот ден со вклучуван данок, искажан по даночни стапки** - Во зависност од даночната стапка на остварениот промет, поединечно се внесуваат податоците одделно за 0%, 5% и 18% пресметан данок на додадена вредност (ДДВ).
- **Вкупен промет во тековниот ден** - Се внесува вкупно остварениот промет во тековниот ден, по сите даночни стапки (0%, 5% и 18%).
- **Износ на данок во тековниот ден по даночни стапки** - Се внесува пресметаниот данок по даночни стапки (0%, 5% и 18%) за остварениот промет во тековниот ден.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Даночните обврзници кои не се регистрирани за цели на ДДВ во колоната 0% внесуваат износ 0. Ова се однесува и за даночните обврзници кои вршат промет на добра и услуги кои се ослободени од ДДВ.

- **Вкупен износ на данок во тековниот ден** - Се внесува вкупно пресметаниот данок во тековниот ден по сите даночни стапки (0%, 5% и 18%).
- **Вкупен промет остварен од македонски производи** - Се внесува вкупно остварениот промет во тековниот ден, по сите даночни стапки (0%, 5% и 18%) од македонски производи.
- **Износ на данок од македонски производи прикажан по даночни стапки** - Се внесува пресметаниот данок по даночни стапки (0%, 5% и 18%) за остварениот промет во тековниот ден од македонски производи.
- **Вкупен износ на данок од македонски производи** - Се внесува вкупно пресметаниот данок во тековниот ден по сите даночни стапки (0%, 5% и 18%) од македонски производи.

Единствен даночен број (ЕДБ)	_____
Назив на даночниот обврзник	_____
Адреса на седиште на даночниот обврзник	_____
Назив и адреса на деловен објект	_____
ДДВ број	_____ М. К _____
Потпис и печат	_____ М.П. _____





















Датум	Износ на данок од македонски приходи по различни степени			Износ на данок од македонски приходи по различни степени			Износ на данок од тековниот дан по различни степени			Вкупен износ по тековниот дан
	Вкупен проект од македонски приходи			Вкупен проект по тековниот дан			Вкупен проект во тековниот дан по различни степени			
	0%	5%	18%	0%	5%	18%	0%	5%	18%	
01.01.20										
02.01.20										
03.01.20										
04.01.20										
05.01.20										
06.01.20										
07.01.20										
08.01.20										
09.01.20										
10.01.20										
11.01.20										
12.01.20										
13.01.20										
14.01.20										
15.01.20										
16.01.20										
17.01.20										
18.01.20										
19.01.20										
20.01.20										
21.01.20										
22.01.20										
23.01.20										
24.01.20										
25.01.20										
26.01.20										
27.01.20										
28.01.20										
29.01.20										
30.01.20										
31.01.20										
<b>Вкупно</b>										













КЛАСИФ.



Забелешка:

## ИТНА СМЕТКОВОДСТВЕНА КНИГА

ПРИЛОГ 5  
МКС-03Република Македонија  
Главен центар за финансиски  
управувања за директни приходи

Во случај на нефункционирање на фискалниот апарат обврзаниот за извршениот промет на добра и услуги е должен да издава парагон блок и да води Итна сметководствена книга (МКС-03), а притоа нема обврска да поседува резервен фискален апарат.

Парагон блоковите и Итната сметководствена книга се заверуваат во Управата за јавни приходи и истите даночник има обврска да ги чува во деловниот објект пет години од датумот на последната промена.

## УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Итната сметководствена книга се пополнува на следниот начин:

- **Датум и час на престанок на функционирање на апаратот** - Внесете го датумот и часот на престанокот на функционирање на апаратот.
- **Датум и час на пуштање во употреба по извршена интервенција** - Внесете го датумот и часот на пуштање во употреба на фискалниот апарат.
- **Издадени парагон блокови од-до сериски број** - Се внесуваат сериските броеви на првиот и последниот издаден парагон блок.
- **Вкупен дневен промет исказан по поединечни даночни стапки** - Во зависност од даночната стапка на остварениот промет, поединечно се внесуваат податоците одделно за 0%, 5% и 18% пресметан данок на додадена вредност (ДДВ).
- **Вкупен дневен промет** - Се внесува вкупно остварениот промет во тековниот ден, по сите даночни стапки (0%, 5% и 18%).
- **Вкупен дневен данок по поединечни стапки** - Се внесува пресметаниот данок по даночни стапки (0%, 5% и 18%) за остварениот промет во тековниот ден.  
**ЗАБЕЛЕШКА:** Даночните обврзници кои не се регистрирани за цели на ДДВ во колоната 0% внесуваат износ 0. Ова се однесува и за даночните обврзници кои вршат промет на добра и услуги кои се ослободени од ДДВ.
- **Вкупен дневен данок** - Се внесува вкупно пресметаниот данок во тековниот ден по сите даночни стапки (0%, 5% и 18%).

Единствен даночен број (ЕДБ)



\_\_\_\_\_

Назив на даночниот обврзник



\_\_\_\_\_

Адреса на седиште на даночниот обврзник



\_\_\_\_\_

Назив и адреса на деловен објект




\_\_\_\_\_

ДДВ број



\_\_\_\_\_ М, К \_\_\_\_\_

Потпис и печат



\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

































13093



Забелешка:

A large area of the page is filled with horizontal lines, suggesting a space for writing or a list of items. The lines are evenly spaced and extend across most of the width of the page.



3041.

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Министерството за транспорт и врски врз основа на член 13 од Уредбата за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на искористеноста на дозволите за меѓународен превоз на стоки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/10, 129/10, 106/11 и 14/2012), го објавува

### П Л А Н О Т ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ТРАНСПОРТНИ ДОЗВОЛИ ЗА 2014 ГОДИНА

БРОЈ НА ПОЕДИНЕЧНИ ТРАНСПОРТНИ ДОЗВОЛИ ПО ДРЖАВИ И КВОТИ СО НАЗНАКА КОЈ ОД НИВ СЕ КРИТИЧНИ ДОЗВОЛИ			
ДРЖАВА	ВИД НА ПОЕДИНЕЧНИ ДОЗВОЛИ	КОЛИЧИНА	КРИТИЧНИ ДОЗВОЛИ
ХРВАТСКА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	400	критични
ХОЛАНДИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ	2000	
НОРВЕШКА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	100	критични
НОРВЕШКА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	20	критични
БУГАРИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	1150	критични
БЕЛГИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ	1500	критични
ГЕРМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	100	
ГЕРМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЕКО 3	4400	
ГЕРМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЕКО 4	1000	
ГЕРМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЕКО 5	2000	
ГЕРМАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА ЗА ЕКО 3	300	критични
ГЕРМАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА ЗА ЕКО 4	300	критични
ГЕРМАНИЈА	ГОДИШНИ ДОЗВОЛИ ЗА ЕКО 3	30	
ГЕРМАНИЈА	ГОДИШНИ ДОЗВОЛИ ЗА ЕКО 4	35	
УКРАИНА	УНИВЕРЗАЛНИ И ТРЕТИ ЗЕМЈИ	200	критични
УКРАИНА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕКО 2	700	
УКРАИНА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕКО 3	800	
УКРАИНА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕКО 5	100	
АВСТРИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕКО 3	4000	
АВСТРИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕКО 4	1000	
АВСТРИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕКО 5	1400	
АВСТРИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЗА ЕКО 2	200	
АВСТРИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЗА ЕКО 3	800	
АВСТРИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЗА ЕКО 4	700	
АВСТРИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЗА ЕКО 5	1000	
АЛБАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	200	критични
ЕСТОНИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ	100	
БЕЛОРУСИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	2000	критични
БЕЛОРУСИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	150	критични
РУСИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	2000	
РУСИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	50	критични
ФРАНЦИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЕКО 4	2500	
ФРАНЦИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗА ЕКО 4	100	критични
ФРАНЦИЈА	ВРЕМЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ЕКО 4	10	
ДАНСКА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	800	
ДАНСКА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	150	критични
СРБИЈА	ТРАНЗИТНИ	5000	
СРБИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ	5000	
СРБИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	300	критични
МОЛДАВИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	300	



МОЛДАВИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	100	
ТУРЦИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ-ПРАЗЕН ВЛЕЗ	3150	критични
ТУРЦИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	1300	критични
ИТАЛИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ	1400	
ИТАЛИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЗА ЕКО 3	2300	
ИТАЛИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЗА ЕКО 5	700	
ИТАЛИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЗА МАКЕДОНСКИ ПРИКОЛКИ И ПОЛУПРИКОЛКИ	300	
ЛАТВИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	200	
ШПАНИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ	750	
РОМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	3500	без плаќање такса
РОМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЗА ЕКО 3	1000	без плаќање такса
РОМАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	300	без плаќање такса
РОМАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	200	со плаќање такса
СЛОВЕНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	1150	критични
ПОЛСКА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	3000	
ПОЛСКА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЗА ЕКО 2	1000	
ПОЛСКА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	1000	
ИРАН	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	1000	
ИРАН	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	100	
ЛИТВАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	500	
ЛИТВАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	100	
ЦРНА ГОРА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	300	критични
<b>ВКУПНО</b>		<b>66245</b>	

Бр. 08-5912/1  
10 септември 2013 година  
Скопје

Министер за транспорт и врски  
на Република Македонија,  
**Миле Јанакиески, с.р.**

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3042.

Врз основа на член 56 од Законот за социјалната заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13 и 79/13), Министерот за труд и социјална политика, донесе

### П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТОЈБАТА НА ПРИХОДИТЕ, ИМОТОТ И ИМОТНИТЕ ПРАВА НА ДОМАКИНСТВОТО, ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПРАВОТО НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ

#### Член 1

Во Правилникот за начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинството, определувањето на носителот на правото и потребната документација за остварување и користење на правото на социјална парична помош, („Службен весник на Република Македонија" бр. 54/13), во член 2 став 2 по точката 10. се додава нова точка 11., која гласи:

„11. паричен надоместок што се исплаќа во рамки на ИПА проект кој го спроведува Министерството за труд и социјалната политика, финансиран од Европска унија за учество на обуки заради социјално вклучување, за времетраење на проектот.“

Точките 11. и 12. стануваат точки 12. и 13.

#### Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5979/3  
4 септември 2013 година  
Скопје

Министер  
за труд и социјална политика  
**Диме Спасов, с.р.**

## СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3043.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ" бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ" бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ" бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ" бр.150/2010), на ден 10.9.2013 година, донесе

### Р Е Ш Е Н И Е

Се констатира престанок на судиската функција на Васко Кузев, судија на Апелациониот суд Битола, со навршување на 64 години на 23.8.2013 година.

Решението влегува во сила со денот на донесување – 10.9.2013 година.

Бр.07-1591/1  
10 септември 2013 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Александра Зафировска, с.р.**

3044.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ" бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ" бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ" бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ" бр.150/2010), на ден 10.9.2013 година, донесе

### Р Е Ш Е Н И Е

Се констатира престанок на судиската функција на Аница Јанковска, судија на Основниот суд Неготино, со навршување на 64 години на 11.8.2013 година.

Решението влегува во сила со денот на донесување – 10.9.2013 година.

Бр.07-1592/1  
10 септември 2013 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Александра Зафировска, с.р.**

3045.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ" бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ" бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ" бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ" бр.150/2010), на ден 10.9.2013 година, донесе

### Р Е Ш Е Н И Е

Се констатира престанок на судиската функција на Беќир Зулфиу, судија на Апелациониот суд Скопје, со навршување на 64 години на 7.8.2013 година.

Решението влегува во сила со денот на донесување – 10.9.2013 година.

Бр.07-1593/1  
10 септември 2013 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Александра Зафировска, с.р.**

3046.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ" бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ" бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ" бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ" бр.150/2010), на ден 10.9.2013 година, донесе

### Р Е Ш Е Н И Е

Се констатира престанок на судиската функција на Нехат Исмаили, судија на Основниот суд Тетово, со навршување на 64 години на 20.7.2013 година.

Решението влегува во сила со денот на донесување – 10.9.2013 година.

Бр.07-1594/1  
10 септември 2013 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Александра Зафировска, с.р.**

3047.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 10.9.2013 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

Се констатира престанок на судиската функција на Грета Шишковска, судија на Основниот суд Скопје 1 Скопје, со навршување на 64 години на 22.7.2013 година.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 10.9.2013 година.

Бр.07-1595/1  
10 септември 2013 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
Александра Зафировска, с.р.

3048.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 10.9.2013 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

Се констатира престанок на судиската функција на Митко Георгиев, судија на Основниот суд Делчево, со навршување на 64 години на 12.5.2013 година.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 10.9.2013 година.

Бр.07-1596/1  
10 септември 2013 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
Александра Зафировска, с.р.

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

3049.

Комисијата за хартии од вредност на РМ врз основа на член 101 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11 и 13/2013), постапувајќи по Барањето на брокерската куќа Иново Брокер АД Скопје од бр. 08-УП1-127 од 23.7.2013 година, на седницата одржана на ден 5.9.2013 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

1. Се дава согласност за именување на Велимир Шиповиќ, дипломиран економист, за извршен член на брокерската куќа Иново Брокер АД Скопје.

2. Согласноста за именување на Велимир Шиповиќ за извршен член на брокерската куќа Иново Брокер АД Скопје, се дава за период од (4) четири години, согласно на Одлука бр.08-05 од 29.5.2013 година донесена од страна на Собранието на акционери и согласно на Одлука бр. 08-06 од 17.7.2013 година донесена од Одборот на директори на брокерската куќа Иново Брокер АД Скопје.

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на разрешување на лицето Велимир Шиповиќ од функцијата извршен член на брокерската куќа Иново Брокер АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на извршен член од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-УП1-127  
5 септември 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.



Службен весник  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-55 12 400.  
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013126